

Судбен весник

на Република Македонија

Број 248

31 декември 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

Стр.		Стр.		
4641.	Закон за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа.....	4645.	Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	
2		4646.	Закон за изменување и дополнување на Законот за платите на судите.....	
4642.	Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.....	2	4647.	Закон за изменување и дополнување на Законот за судска служба.....
4643.	Закон за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка.....	17	4648.	Закон за изменување на Законот за поштенските услуги.....
4644.	Закон за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва.....	23		Огласен дел.....
				1-8

**СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****4641.**

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЦАРИНСКАТА
УПРАВА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за Царинската управа,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7549/1
28 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ЦАРИНСКАТА УПРАВА****Член 1**

Во Законот за Царинската управа („Службен весник на Република Македонија“ број 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 129/15, 23/16 и 120/18), во членот 8-в став (1), во алинејата 2 сврзникот „и“ се заменува запирка.

Алинејата 3 се менува и гласи:

„-Г3 - оператор на ИТ мрежи и“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:
„-Г4 - техничар за поддршка и координација.“.

Во ставот (2) точка 2 во алинејата 2 зборовите: „една година“ се заменуваат со зборовите: „две години“.

Во алинејата 3 зборовите: „со или без“ се заменуваат со зборовите: „најмалку една година“.

По алинејата 3 се додава нова алинеја 4, која гласи:

„ - за нивото Г4 со или без работно искуство на царински работи или во струката“.

Член 2

Во членот 63 став (3) по зборовите: „Законот за административни службеници,“ се додаваат зборовите: „Закон за вработените во јавниот сектор и Закон за работните односи,“.

Член 3

Актите за систематизација и организација на Царинската управа ќе се усогласат со одредбите од овој закон во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR DREJTORINË DOGANORE****Neni 1**

Нë Ligjin për Drejtorinë Doganore („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 46/2004, 81/2005, 107/2007, 103/2008, 64/2009, 105/2009, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16 dhe 120/18) нë nenin 8-v paragrafi (1), нë alinenë 2 lidhëza “dhe” зëvendësohet me presje.

Alineja 3 ndryshohet si виж:

“-G3 - operator i rrjeteve të TI-së dhe“.

Pas alinesë 3 shtohet аline e re 4, si виж:

“-G4 - teknik për mbështetje dhe koordinim.“.

Нë paragrafin (2) пика (2) нë alinenë 2 fjalët: “një vit“ зëvendësohet me fjalët: “dy vite“.

Нë alinenë 3 fjalët: “me ose pa“ зëvendësohet me fjalët: “së paku një vit“.

Pas alinesë 3 shtohet аline e re 4, si виж:

“- për nivelin G4 me ose па përvojë pune нë punë doganore ose нë profesion“.

Neni 2

Нë nenin 63 paragrafi (3) pas fjalëve: "Ligji për nëpunës administrativë," shtohen fjalët: "Ligji për të punësuarit në sektorin publik dhe Ligji për marrëdhënie pune,“.

Neni 3

Aktet për sistematizim dhe organizim të Drejtorisë doganore do të harmonizohen me dispozitat e këtij ligji нë afat prej 60 ditësh nga dita e hyrjes нë fuqi të këtij ligji.

Neni 4

Ky ligj hyn нë fuqi нë ditën e botimit нë „Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë“.

4642.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ
УСЛУГИ**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7548/1
28 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АУДИО И АУДИОВИЗУЕЛНИ МЕДИУМСКИ УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17), членот 4 став (7) се менува и гласи:

„(7) Работењето на Агенцијата се финансира од средствата обезбедени од Буџетот на Република Македонија, од приходите од надоместоците предвидени со овој закон, како и од заеми и друга финансиска и техничка помош.“

Член 2

Во членот 12 став (3) се менува и гласи:

„(3) Членовите на Советот ако постапат спротивно на одредбите на овој закон, одговараат неограничено и солидарно за штетата настаната со таквата одлука. Не-ма да се смета за одговорен оној член на Советот кој укажал дека начинот на постапување е спротивен на овој закон, на начин што го издвоил своето мислење во записникот од седницата.“

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Членовите на Советот се професионално ангажирани во Агенцијата со полно работно време со право на:

- месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, согласно со Деловникот за работа на Агенцијата,

- надоместок за патни трошоци, сместување и дневници за службено патување согласно со Законот за плата и други надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.“

По ставот (7) се додава нов став (8) кој гласи:

„(8) Советот за надлежноста од член 18 алинеја 15 од овој закон одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Советот во кое мора да има мнозинство гласови од вкупниот број членови на Совет кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.“

Ставот (8) станува став (9).

Член 3

Членот 14 се менува и гласи:

„Член 14

Именување на членови на Советот

(1) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Советот врз основа на претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа за кандидати за членови на Советот.

(2) Собранието на Република Македонија објавува јавен конкурс на кој можат да се пријават кандидати за членови на Советот, најдоцна шест месеци пред истекот на мандатот на член на Советот.

(3) Кандидатите за членови на Советот кои се пријавиле на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално ќе го наведат своето работно искуство и достигнувања во областа за која се стручни, изјава дека ги исполнуваат условите утврдени во членот 16 од овој закон и писма за поддршка од:

- две граѓански организации кои се активни подолго од пет години и кои постигнале резултати во сферата на медиумите и човековите права или

- најмалку едно новинарско здружение или
- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или

- две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникологијата, новинарството, културата, економијата или правото.

(4) Комисијата за прашањата на изборите и именувањата е должна да провери дали кандидатите кои се пријавиле на конкурсот ги исполнуваат условите за пријавување на јавниот конкурс, како и условите за спречување на конфликт на интереси, утврдени во член 16 од овој Закон.

(5) Комисијата е должна во рок од еден месец по завршувањето на јавниот конкурс да организира јавна расправа за кандидатите кои ги исполнуваат условите утврдени во член 16 од овој Закон, на која ќе ги покани организациите кои дале поддршка на кандидатите, други медиумски и професионални новинарски организации, невладини организации од медиумската сфера и други релевантни субјекти.

(6) По завршувањето на јавната расправа, Комисијата за прашањата на изборите и именувањата ја составува предлог-листата на кандидати за членови на Советот. За конечната предлог-листа на кандидати за членови на Советот Комисијата одлучува со двотретинско мнозинство.

(7) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија води сметка за соодветна и правична родова и етничка застапеност на граѓаните на Република Македонија.

(8) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија не смее да предложи повеќе од двајца кандидати поддржани од ист поддржувач определен со ставот (3) на овој член.

(9) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Советот со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

(10) Собранието на Република Македонија најдоцна еден месец пред истекот на мандатот на членот на Советот, треба да именува нов член на Советот.

(11) Претседателот на Советот е должен да го извести Собранието на Република Македонија за истекот на мандатот на член на Советот не подоцна од шест месеци пред истекот на истиот.

(12) Претседателот или членовите на Советот кои ги извршуваат овие функции може да бидат разрешени ако повеќе не ги исполнуваат условите потребни за извршување на функцијата. Постапката за разрешување е јавна.“

Член 4

Членот 15 се менува и гласи:

„Член 15

Мандат на членовите на Советот

(1) Членовите на Советот се именуваат за период од пет години.

(2) Членовите на Советот имаат право на уште еден мандат, врз основа на истата постапка утврдена во членот 14 од овој Закон.

(3) Во случај кога член на Советот ќе поднесе оставка или мандатот ќе му престане пред истекот на времето за кое е именуван, Собранието на Република Македонија ќе именува нов член на Советот врз основа на истата постапка утврдена во членот 14 од овој Закон.

(4) Советот може да работи доколку се именувани најмалку пет члена на Советот.

(5) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги не смее да бара или да прифаќа упатства од било кое друго тело во врска со извршувањето на задачите кои им се доделени според овој закон. Ова не го спречува надзорот врз Агенцијата, определен со закон.“

Член 5

Во членот 16 став (1) се менува и гласи:

„(1) Членови на Советот може да бидат лица државјани на Република Македонија со високо образование, работно искуство од најмалку осум години во струката и кои во јавноста се истакнале во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото.“

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) За членови на Советот не може да бидат избрани лица кои биле членови на раководни органи на политички партии во последните 10 години, сметано од денот на објавување на Конкурсот.“

Член 6

Во членот 18 сврзникот „и“ во алинеја 19 се заменува со запирка.

По алинеја 19 се додаваат две нови алинеи кои гласат:

„- донесува одлуки за преземање мерки во согласност со овој закон во случаите кога е извршена повреда на одредбите на овој закон или на прописите донесени врз основа на истиот и условите и обврските од дозволите,

- донесува одлуки за преземање на мерки за времено ограничување на пренос и прием на аудио или аудиовизуелни медиумски услуги од други држави на територијата на Република Македонија и“.

Алинејата 20 станува алинеја 22.

Член 7

Во членот 19 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Советот избира директор на Агенцијата по пат на јавен конкурс. Кандидатот мора да има завршено високо образование и работно искуство од најмалку осум години во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, како и искуство во раководење со организација од најмалку четири години.“

По ставот (1) се додаваат два нови ставови (2) и (3) кои гласат:

„(2) Кандидатот за Директор на Агенцијата за ААВМУ да не бил член во органи и тела на политичка партија и да не бил избрано или именувано лице, функционер кој раководи со орган на државна управа, министерство и раководен орган на јавно претпријатие и акционерско друштво, основани од државата во период од 10 години, засметано наназад од годината во којашто ја поднесува кандидатурата.

(3) Избраницот кандидат за Директор на Агенцијата за ААВМУ не смее да биде член во органи и тела на политичка партија во периодот додека ја извршува функцијата.“

Ставот (8), којшто станува став (10) се менува и гласи:

„(10) Одредбите од ставовите (1), (2), (3), (4), (5) и (6) на овој член важат и за заменикот на директорот на Агенцијата.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) стануваат ставови (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Член 8

Во членот 20 во став (1) алинеите 8 и 9 се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

„(3) Мандатот на директорот е пет години, со право на уште еден мандат.“

Член 9

Членот 23 се менува и гласи:

„Член 23

Мерки во случај на повреда на прописите

(1) Доколку се констатира непочитување, повреда или прекршување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на истиот, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата, против издавач на медиум, давателот на аудиовизуелни услуги по барање или операторот на јавни електронски комуникациски мрежи кои врши реемитување на програмски сервиси, Советот на Агенцијата може да ги преземе следниве мерки:

- јавна опомена,

- ќе поведе прекршочна постапка во случај кога и покрај изречената јавната опомена не го прекине прекршувањето и продолжува со вршење на истата повреда за која е опоменат, во рок утврден од страна на Советот на Агенцијата, согласно одредбите од овој закон,

- одземање на дозволата или

- ќе спроведе постапка за бришење од регистарот на даватели на аудиовизуелни медиумски услуги или од регистарот на радиодифузери, согласно одредбите од овој закон.

(2) За изречените мерки од став 1 алинеи 1 и 4 Советот на Агенцијата донесува соодветно решение. За мерката од алинеја 2 Советот на Агенцијата донесува предлог за поведување на прекршочна постапка. За мерката од алинеја 3 Советот на Агенцијата донесува Одлука. Против донесените решенија и одлуки е дозволена судска заштита, согласно член 24 од овој закон.

(3) Пред изрекувањето на јавната опомена, Советот на Агенцијата ќе побара од издавачот на медиумот да се изјасни во писмена форма за стореното непочитување, повреда или прекршување на одредбите од овој закон и подзаконските акти донесени врз основа на истиот, како и на условите и обврските утврдени со дозволата и другите акти на Агенцијата.

(4) Пред изрекувањето на мерките од ставот (1) алинеи 3 и 4, Советот на Агенцијата е должен да обезбеди јавна седница на која претставник на медиумот ќе ги образложи и аргументира постапките и причините за постапувањето на медиумот.

(5) По исклучок на одредбата од ставот (1) алинеја 2 на овој член, доколку се утврди непочитување на одредбите од членот 91 од овој закон, Советот на

Агенцијата ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка без претходно да донесе решение за јавна опомена.

(6) Изречените мерки пропишани со овој член, со детално обраќање, Агенцијата ги доставува писмено до сторителот на прекршокот во рок од три дена, сметано од денот на нивното донесување и истиите ги објавува на својата веб страница.

Член 10

Во членот 30 ставот (1) се менува и гласи:

,(1) Стручниот надзор над радиодифузерите се врши од страна на лица вработени во стручната служба на Агенцијата, по претходно овластување од Советот на Агенцијата, а само заради утврдување на исполнувањето на техничките услови во согласност со дозволата за телевизиско или радио еmitување.“

Член 11

Членот 48 се менува и гласи:

„Член 48

Посебни забрани

(1) Аудио и аудиовизуелните медиумски услуги не смеат да содржат програми со кои се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилино уривање на уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на оружен конфликт, се поттикнува или шири дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол, род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус, или која било друга основа.

(2) Посебните забрани од ставот (1) на овој член треба да бидат во согласност со практиката на Европскиот суд за човекови права.“

Член 12

Во членот 80 во ставот (2) формулата се менува и гласи:

,((Н x БДП / 200.000) x Рт x Кп) + А) x 0.7“

По став (6) се додаваат три нови става, кои гласат:

,(7) Трговските радиодифузни друштва кои еmitуваат програма на радио и кои што на почетокот на календарската година доброволно ќе пријават во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги процент на еmitување на музика на македонски јазик и етничките заедници, за истиот процент ќе добијат намалување на висината на надоместокот за лиценца.

(8) Минималното намалување на надоместокот за лиценца по овој основ може да биде 10%, а максималното намалување до 30%. Трговските радиодифузни друштва кои еmitуваат програма на радио и кои еmitуваат музика повеќе од 30% на македонски јазик и етничките заедници, не може да добијат намалување на надоместокот за лиценца повеќе од 30%.

(9) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги ќе донесе подзаконски акт со кој ќе утврди план за времето и жанрот за еmitување на музика на македонски јазик и етничките заедници за трговските радиодифузни друштва кои еmitуваат програма на радио.“

Член 13

Членот 92 се менува и гласи:

„Член 92

Обврски на радиодифузерите за еmitување програма на македонски јазик или на јазиците на заедниците во Република Македонија

(1) Трговските радиодифузни друштва кои еmitуваат телевизиски програмски сервис се обврзуваат дневно да еmitуваат најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела, а јавниот радиодифузен сервис најмалку 40%.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се однесува на програмските сервиси од специјализиран формат.

(3) Трговските радиодифузни друштва кои еmitуваат телевизиски програмски сервис се обврзани најмалку половина од обврските утврдени во ставот (1) на овој член да ги остварат во периодот од 7,00 до 19,00 часот.

(4) Јавниот радиодифузен сервис е обврзан на најмалку еден радио програмски сервис на македонски јазик и на радио програмскиот сервис на јазиците на етничките заедници кои не се во мнозинство во Република Македонија, дневно да обезбеди најмалку 50% од еmitуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик или на јазикот на етничките заедници кои не се мнозинство, а на вториот радио програмски сервис на македонски јазик дневно да обезбеди најмалку 30% од еmitуваната инструментална, вокална и/или вокално-инструментална музика изворно создадена во Република Македонија да биде на македонски јазик.

(5) Правилата за спроведување на обврските од овој член подетално ги пропишува Агенцијата.“

Член 14

Членот 92-а се брише.

Член 15

Членот 92-б се брише.

Член 16

Членот 92-в се брише.

Член 17

Членот 92 -г се брише.

Член 18

Членот 92-д се брише.

Член 19

Членот 92-ѓ се брише.

Член 20

Членот 92-е се брише.

Член 21

Членот 92-ж се брише.

Член 22

Членот 92-з се брише.

Член 23

Членот 92-s се брише.

Член 24

Членот 92-и се брише.

Член 25

Член 102 се менува и гласи:

„Член 102

Забрана за рекламирање

Државните органи, органите на државната управа, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа, јавните установи и институции како и правните лица со јавни овластувања и трговските друштва во целосна државна сопственост не смеат да предвидуваат средства за информирање и запознавање на јавноста со свои услуги или активности преку приватни радиодифузери."

Член 26

Членот 103 се брише.

Член 27

Членот 105 се менува и гласи:

„Член 105

Финансирање на МРТ

(1) Средствата за финансирање на радиодифузната дејност, за работењето и развојот на Македонска Радио Телевизија, Јавното претпријатие Македонска радиодифузија и Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија во висина од 0,8% до 1% од реализираните вкупни приходи во годината која претходи на фискалната година за која се утврдува износот.

(2) Средства од ставот 1 се распоредуваат на следниов начин:

- 74,5% за МРТ за покривање на трошоци за создавање и емитување на програмите и за техничко-технолошки развој,

- 19,5% за ЈП Македонска радиодифузија за одржување, употреба и развој на јавната радиодифузна мрежа и

- 6% за Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.

(3) Дополнителен извор на средства за финансирање на МРТ се донацији, продажба на програма и услуги, како и средства остварени од емитување на аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации емитувањи во рамки на програмски содржини обезбедени врз основа на склучени посебни договори со обезбедувачи на аудио или аудиовизуелни дела со заштитени авторски права, во согласност со условите од договорот.

(4) Донациите од ставот (3) на овој член не смеат да влијаат или да ја нарушаат уредувачката независност на МРТ.

(5) МРТ е должна за набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини да склучи посебен договор со обезбедувачот на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини.

(6) Начинот и постапката на спроведување на јавни конкурси, начинот и постапката за набавката на аудио или аудиовизуелни дела, односно на програмски содржини и склучување на договорите се утврдува со акт донесен од директорот кој треба да обезбеди транспарентност, економичност, ефикасност и ефективност во управувањето на финансиските средства на МРТ, согласно со годишната програма за работа на МРТ за наредната година, овој закон и актите кои произлегуваат од него.

(7) За постигнување и одржување на поголем степен на програмски и техничко-технолошкиот развој на јавниот радиодифузен сервис можат да се издвојуваат и дополнителни средства и од Буџетот на Република Македонија за таа намена.

(8) Доколку МРТ не ги потроши сите обезбедени средства од Буџетот на Република Македонија во текот на годината, вишокот средства утврдени согласно годишниот финансискиот извештај се враќа во Буџетот на Република Македонија.

(9) Средствата од став 1 од овој член се обезбедуваат преку Буџетот на Министерството за информатичко општество и администрација.

(10) Начинот на финансирање на програмските сервиси и финансиското управување ќе се уреди со Деловникот и подзаконските акти донесени од страна на Програмскиот совет.“

Член 28

Членот 106 се менува и гласи:

„Член 106

Годишен извештај и годишна програма за работа на МРТ

(1) МРТ е должна на секои пет години да донесе стратегија за развој за наредните пет години која содржи и годишни планови за имплементација, што се ревидираат секоја година врз основа на анализа на спроведувањето на стратегијата.

(2) МРТ донесува Годишната програма за работа и истата е должна да ја достави до Собранието на Република Македонија најдоцна до 30 октомври во тековната година, а којашто се однесува за наредната година и истата особено треба да содржи:

- програма за работа за наредната година со планирани активности особено за исполнување на програмските обврски на МРТ согласно со овој закон и

- финансиски план за наредната година кој ги содржи планираните приходи и расходи на МРТ за наредната година групирани по структура и по организациска структура на МРТ, како и предвидените капитални инвестиции на МРТ за наредната година.

(3) Во прилог на годишната програма за работа на МРТ за наредната година се доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за тековната година.

(4) Финансискиот план од ставот (2) алинеја 2 на овој член го одобрува Собранието на Република Македонија најдоцна до 31 декември во тековната година.

(5) МРТ е должна да донесе Годишниот извештај за работа за претходната година МРТ кој е должна да го достави до Собранието на Република Македонија на разгледување најдоцна до 31 март во тековната година и истиот особено треба да содржи:

- извештај за реализација на програмата за работа од претходната година,

- финансиски извештај за реализација на финансискиот план од претходната година и годишна сметка, со податоци за реализирани приходи, расходи, побарувања и обврски од претходната година групирани по структура и по организациска структура на МРТ и

- ревизорски извештај од независен овластен ревизор и ревизорски извештај од Државниот завод за ревизија, доколку е извршена ревизија од него, како и ставот на МРТ во однос на резултатите од извршената ревизија.

(6) Во прилог на годишниот извештај за работа на МРТ за претходната година се доставува и усвоената годишна програма за работа на МРТ за претходната година.

(7) Годишниот извештај за работа за претходната година и годишната програма за работа за наредната година се објавуваат на веб страницата на МРТ.“

Член 29

Членот 107 се менува и гласи:

„Член 107

Програми и програмски сервиси од јавен интерес што ги обезбедува МРТ

(1) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку еден телевизиски програмски сервис на македонски јазик, еден телевизиски програмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик, кои ќе емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата, како и еден телевизиски програмски сервис кој ќе емитува програма на јазиците на другите не мнозински заедници во Република Македонија.

(2) МРТ во Република Македонија обезбедува најмалку два радиопрограмски сервиси на македонски јазик, еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата и еден радиопрограмски сервис на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа.

(3) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за соседните земји и Европа на странски јазици.

(4) МРТ обезбедува посебни радиопрограми наменети за информирање на иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во соседните земји, во Европа и на другите континенти на македонски и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик и на другите немнозински заедници.

(5) МРТ обезбедува најмалку еден радио и еден телевизиски програмски сервис преку сателит и/или интернет наменет за иселениците и граѓаните на Република Македонија кои живеат во Европа и на другите континенти на македонски јазик, на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кој е различен од македонскиот јазик кои емитуваат програма 24 часа секој ден во неделата и на јазикот што го зборуваат другите немнозински заедници кој ќе се емитува 24 часа.

(6) МРТ го обезбедува програмскиот сервис на Собранискиот канал утврден во Законот за Собранието на Република Македонија.

(7) Уредувачката одговорност за Собранискиот канал од ставот (6) на овој член ја има МРТ, а програмската шема на Собранискиот канал се усогласува во соработка со Собранието на Република Македонија.

(8) МРТ обезбедува посебни радио и телевизиски програми на програмските сервиси од ставовите (1) и (2) на овој член во кои се запазени регионалните и локалните посебности на Република Македонија.

Член 30

Во член 109 став (1) зборовите: „средствата за финансирање на радиодифузна дејност согласно со овој закон.“ се заменуваат со зборовите: „финансиските средства од Буџетот на Република Македонија“.

Во член 109 став (3) зборовите: „средствата за финансирање на радиодифузна дејност“ се заменуваат со зборовите: „финансиските средства од Буџетот на Република Македонија“.

Член 31

Членот 117 се менува и гласи:

„Член 117

Овластени поддржувачи на членови на Програмскиот совет на МРТ

(1) Членовите на Програмскиот совет на МРТ ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија врз основа на претходно спроведен јавен конкурс и организирана јавна расправа за кандидатите за членови на Програмскиот совет.

(2) Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ треба да бидат државјани на Република Македонија со високо образование, да имаат работно искуство од најмалку 8 години во струката, кои во јавноста се истакнале во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, од значење за Програмскиот совет.

(3) Кандидатите за членови на Програмскиот совет на МРТ кои учествуваат на јавниот конкурс се должни да достават кандидатура во која детално го наведуваат своето работно искуство, изјава за тоа дека ги исполнуваат условите утврдени во овој член и член 119 од овој закон и писма на поддршка од:

- најмалку две граѓански организации кои се активни подолго од пет години во областа на унапредувањето на човековите права, медиумите и демократијата и кои постигнале релевантни резултати во областа во која дејствуваат или

- најмалку едно новинарско здружение или
- најмалку две здруженија од областа на културата (здравје на ликовни уметници, писатели, филмски работници и сл.) или

- релевантно здружение, асоцијација или комора од областа на информатичко-комуникациски технологии и услуги или

- најмалку две високо-образовни установи кои имаат студиски програми од областа на комуникологијата, новинарството, уметноста, економијата или правото.

(4) Комисијата за прашањата на изборите и именувањата е должна да провери дали кандидатите кои се пријавиле на конкурсот ги исполнуваат условите и правилата за конфликт на интерес утврдени во член 119 од овој Закон и да организира јавна расправа за предложите кандидати на која ќе ги покани организациите кои даде поддршка на кандидатите, други медиумски и професионални новинарски организации, невладини организации и други релевантни субјекти.

(5) По завршувањето на јавната расправа, Комисијата за прашањата на изборите и именувањата ја составува предлог-листата на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ. За конечната предлог-листа на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ Комисијата одлучува со двотретинско мнозинство.

(6) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Советот, Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија не смее да предложи повеќе од двајца кандидати поддржани од ист поддржувач определен со ставот (3) на овој член.“.

Член 32

Членот 118 се менува и гласи:

„Член 118

Именување на членови на Програмскиот совет на МРТ

(1) При утврдувањето на предлогот на кандидати за членови на Програмскиот совет на МРТ, Комисија за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија води сметка за соодветна и правична родова и етничка застапеност на граѓаните на Република Македонија.

(2) Мандатот на членовите на Програмскиот совет на МРТ е пет години со право на уште еден мандат.

(3) Собранието на Република Македонија ги именува членовите на Програмскиот совет на МРТ со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број пратеници, при што мора да има мнозинство гласови од вкупниот број пратеници кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија.

(4) Во случај кога член на Програмскиот совет на МРТ ќе поднесе оставка или мандатот ќе му престане пред истекот на времето за кое е именуван, Собранието на Република Македонија ќе именува нов член врз основа на истата постапка утврдена во членот 117 од овој Закон.

(5) Собранието на Република Македонија распишува јавен повик за доставување апликации за членови на Програмскиот совет, најдоцна шест месеци пред истекот на мандатот на член на Програмскиот совет.

(6) Собранието на Република Македонија најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот на Програмскиот совет на МРТ ќе ги именува новите членови на Програмскиот совет на МРТ.

(7) Програмскиот совет на МРТ може да работи доколку се именувани најмалку девет члена.“

Член 33

Во членот 130, ставовите (3) и (4) се менуваат и гласат:

„(3) За директор и за заменик на директорот на МРТ може да биде избрано лице кое ќе понуди најквалитетна програма за работа на МРТ.

(4) Директорот и заменикот на директорот на МРТ, покрај условите од ставот (3) на овој член треба да имаат и високо образование, работно искуство од најмалку осум години во областа на комуникологијата, новинарството, информатиката, културата, економијата или правото, како и искуство со раководење организација од најмалку четири години.“.

Член 34

Главата VII. „Средства за финансирање на радиодифузна дејност“ и член 135 и член 140 се бришат.

Член 35

Членот 143 се менува и гласи:

„Член 143

Обврски на оператор кој реемитува програмски сервиси

(1) Оператор може да ги реемитува програмските сервиси на домашни радиодифузери само во сервисната зона за која радиодифузерите ја имаат добиено дозволата за обезбедување на телевизиско или радио емитување и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно со Законот за авторските права и сродните права.

(2) Оператор може да реемитува програмски сервиси на радиодифузери од други држави согласно со членот 44 од овој закон и врз основа на регулирани авторски права и сродни права, согласно Законот за авторските права и сродните права.

(3) Со поднесување на пријавата во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги одговорното лице на операторот и одговорното лице на радиодифузерот доставува и изјава под целосна морална, материјална и кривична одговорност со која потврдува дека за реемитување на програмските сервиси ги има уредено ТВ правата за странскиот радиодифузер кој планира да го реемитува на целиот свој програмски сервис за територијата на Република Македонија.

(4) Во случај на реемитување на било кој дел од програмскиот сервис на радиодифузер од друга држава, за кој програмски сервис тој радиодифузер не-ма регулирани права за територијата на Република Македонија, целата морална, материјална и кривична одговорност паѓа на операторот кој го реемитува тој програмски сервис и на радиодифузерот, а постапката за утврдување на одговорноста за сторената повреда или прекршување, како и начинот на регистрација на законски застапник на радиодифузер од друга држава ја пропишува Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со подзаконски акт.

(5) Оператор кој реемитува програмски сервиси треба да обезбеди програмскиот пакет задолжително и бесплатно да ги содржи програмските сервиси на јавниот радиодифузен сервис.

(6) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен во претплатничките договори што ги склучува со своите претплатници да го наведе програмскиот пакет, односно листата на програмските сервиси кои ги реемитува во моментот, а за кои е издадена потврдата за регистрација од страна на Агенцијата.

(7) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен листата на програмските сервиси кои ги реемитува, а за кои е издадена потврдата за регистрација од страна на Агенцијата, тековно да ја ажурира на својата интернет страница.

(8) Операторот кој реемитува програмски сервиси е должен да води посебно сметководство за активностите поврзани со реемитувањето на програмските сервиси.“

Член 36

Членот 145 се брише.

Член 37

Членот 146 се брише.

Член 38

Во член 147 воведната реченица на ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Глоба во износ од 1.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на правното лице, ако:“

Во ставот (1) по точката 9 се додава нова точка 10 која гласи:

„10) еmitува и создава програми со кои се загрозува националната безбедност, се поттикнува насилино уривање на уставниот поредок на Република Македонија, се повикува на воена агресија или на оружен конфликт, се поттикнува или шире дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на раса, боја на кожа, потекло, национална или етничка припадност, пол,

род, сексуална ориентација, родов идентитет, припадност на маргинализирана група, јазик, државјанство, социјално потекло, образование, религија или верско уверување, политичко уверување, друго уверување, попречност, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба, лично својство и општествен статус, или која било друга основа.“

Точките 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) и 18) стануваат точки 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) и 19)

По ставот (3) се додава нов став (4) кој гласи:

,,(4) Прекршочната одговорност за сторениот прекршок по став (1) точка 10) на овој член не ја исклучува и кривичната одговорност утврдена со Кривичниот законик.“

Член 39

Во член 148 став (1) точка 14) се менува и гласи:

„14) не ги почитува обврските од членот 92 ставови (1) и (2) од овој закон;“.

По ставот (2) се додава нов став (3) кој гласи:

,,(3) Прекршочната одговорност за сторениот прекршок по став (1) точка 27) на овој член не ја исклучува и кривичната одговорност утврдена со Кривичниот законик.“

Член 40

Во член 149 став (1) точките 8) и 12) се бришат.

Во член 149 став (1) точките 9), 10), 11), 13), 14), 15) и 16) стануваат точки 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).

Член 41

Во член 150 став (1) броевите 145 и 146 се бришат.

Во ставот (2) броевите 145 и 146 се бришат.

Во ставот (3) броевите 145 и 146 се бришат.

Член 42

(1) Собранието на Република Македонија го објавува јавниот конкурс за избор на членови на Советот на ААВМУ и Програмскиот Совет на МРТ во Службен весник на Република Македонија и најмалку два печатени медиуми, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овој закон.

(2) Кандидатите за избор на членови на Совет на ААВМУ и членови на Програмскиот Совет на МРТ се пријавуваат во рок од 30 дена од денот на објавата на јавниот конкурс.

(3) Комисијата за прашања на изборите и именувањата ја споредува целокупната постапка за избор во рок не подолг од 14 дена од истекот на рокот за пријавување на кандидатите.

(4) Собранието ги именува членовите на Советот на АВМУ и членови на Програмскиот Совет на МРТ во рок од 3 дена од денот на приемот на листата од страна на Комисијата за прашања на изборите и именувањата.

(5) Со изборот на членовите на Советот и директорот на Агенцијата, како и членовите на Програмскиот совет и директорот и заменик на директорот на МРТ согласно овој закон, престанува мандатот на постојните членови на Советот и директорот на Агенцијата, како и на членовите на Програмскиот совет на МРТ и директорот и заменик директорот на МРТ, по сила на овој закон.

Член 43

(1) Постојните членови на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и членовите на Програмскиот совет и дирек-

торот и заменик на директорот на МРТ ја вршат функцијата до изборот на членови на Советот и директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и членови на Програмскиот совет и директор и заменик на директор на МРТ.

(2) Постојните членови на Советот и директорот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и членовите на Програмскиот совет и директор и заменик на директорот на МРТ имаат право да поднесат кандидатура за членови на Совет и директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, како и членови на Програмскиот совет и директор и заменик на директор на МРТ, согласно одредбите од овој закон.

(3) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот совет на МРТ, именувани согласно со одредбите од овој закон ќе ги донесат подзаконските акти во рок од 60 дена од денот на нивниот избор.

(4) Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот совет на МРТ од ставот (3) на овој член ќе донесат одлука за објавување на јавни конкурси за избор на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, директор и заменик директор на МРТ во рок од 15 дена од денот на донесувањето на деловниците за работа. Изборот на директор на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, директор и заменик директор на МРТ ќе се изврши во согласност со одредбите од овој закон и со деловниците за работа на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и Програмскиот совет на МРТ.

Член 44

Финансискиот план за 2018 година МРТ е должна да го достави до Собранието на Република Македонија најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Финансиските извештаи за 2017 година на МРТ и на ААВМУ задолжително треба да содржат детално објаснување и детален преглед за периодот од октомври 2017 година до 31.12.2017 година.

Член 45

Процентите пропишани со член 28 коишто се однесуваат на измени на член 105, а со кои во став (1) се определува висината на износот издвоен од Буџетот на Република Македонија, за секоја година поединечно ќе изнесуваат:

- 2019 година издвојувањето од Буџетот ќе изнесува 0,8%,

- 2020 година издвојувањето од Буџетот ќе изнесува 0,9%,

- почнувајќи од 2021 година ќе изнесува 1%.

Процентите од ставот (1) на овој член ќе се реализираат доколку со тоа не се нарушува праведната распределба на буџетските средства и не влијаат врз средствата планирани за сите буџетски расходни ставки.

Член 46

Операторите кои реемитуваат програмски сервиси на домашни радиодифузери врз основа на членот 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17) продолжуваат да ги реемитуваат програмските сервиси на домашните радиодифузери на начин и под услови

утврдени во склучените договори, се до денот на примената на правилата утврдени од страна на Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, согласно член 36 од овој закон со којшто се врши измена на член 143 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ број 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 и 132/17).

Член 47

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME MEDIATIKE AUDIO DHE AUDIOVIZUELE

Neni 1

Нë Ligjin për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 dhe 132/17), neni 4 paragrafi (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Puna e Agjencisë financohet me mjetet e siguruara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, nga të ardhurat e kompensimeve të parapara me këtë ligj, si dhe me huat dhe ndihmën tjetër financiare dhe teknike."

Neni 2

Нë nenin 12 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Anëtarët e Këshillit nëse veprojnë në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, përgjigjen në mënyrë të pakufizuar dhe solidare për dëmin e shkaktuar me vendimin e tillë. Nuk do të konsiderohet përgjegjës ai anëtar i Këshillit i cili ka sugjeruar se mënyra e veprimit është në kundërshtim me këtë ligj, me mënyrën që e ka veçuar mendimin e vet në procesverbalin e mbledhjes."

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

"(4) Anëtarët e Këshillit janë të angazhuar në mënyrë profesionale në Agjencinë me orar të plotë të punës me të drejtë të:

- kompensimit mujor në lartësi deri në katër rroga mujore mesatare në Republikën e Maqedonisë sipas të dhënavë të publikuara nga Enti Shtetëror i Statistikës, në pajtim me Rregulloren e Punës së Agjencisë,

- kompensimit për shpenzimet rrugore, akomodimin dhe mëditjet për udhëtimin zyrtar në pajtim me Ligjin përrrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë."

Paragrafit (7) shtohet paragraf i ri 8 si vijon:

"(8) Këshilli për kompetencat nga neni 18 alineja (15) të këtij ligji vendos me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit në të cilin duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Këshillit të cilët u takojnë bashkësive të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë."

Paragrafi (8) bëhet paragraf (9).

Neni 3

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"Neni 14

Emërimi i anëtarëve të Këshillit

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i emëron anëtarët e Këshillit në bazë të konkursit publik të zbatuar paraprakisht dhe debatit të organizuar publik për kandidatët për anëtarë të Këshillit.

(2) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall konkurs publik në të cilin mund të paraqiten kandidatët për anëtarë të Këshillit, më së voni gjashtë muaj para skadimit të mandatit të anëtarit të Këshillit.

(3) Kandidatët për anëtarë të Këshillit të cilët janë paraqitur në konkursin publik kanë për detyrë të dorëzojnë kandidaturë në të cilën hollësish do ta theksojnë përvojën e vet të punës dhe arritjet në sferën për të cilën janë profesionalë, deklaratë se i përm bushin kushtet e përcaktuara në nenin 16 të këtij ligji dhe letra për mbështetje nga:

- dy organizata civile të cilat janë aktive më gjatë se pesë vjet dhe të cilat kanë arritur rezultate në sferën e medieve dhe të drejtave të njeriut ose

- së paku një shoqatë gazetarësh ose

- shoqatë relevante, asociacion apo odë nga sfera e teknologjive dhe shërbimeve komunikuese-informatike ose

- dy institucionë të arsimtë të lartë të cilat kanë programe studimore nga sfera e komunikologjisë, gazetarisë, kulturës, ekonomisë apo të drejtës.

(4) Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve ka për detyrë të kontrollojë nëse kandidatët të cilët janë paraqitur në konkurs i përm bushin kushtet për paraqitjen në konkursin publik, si dhe kushtet për parandalim të konfliktit të interesave, të përcaktuara në nenin 16 të këtij Ligji.

(5) Komisioni ka për detyrë në afat prej një muaji pas përfundimit të konkursit publik të organizojë debat publik për kandidatët të cilët i përm bushin kushtet e përcaktuara në nenin 16 të këtij Ligji, në të cilin do t'i ftojë organizatorët të cilët u kanë dhënë mbështetje kandidatëve, organizatat profesionale të gazetarëve dhe organizatat tjera të medieve, organizatat joqeveritare nga sfera mediatike dhe subjektet tjera relevante.

(6) Pas përfundimit të debatit publik, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve e përpilon propozim-listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit. Për propozim-listën përfundimtare të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, Komisioni vendos me shumicën e dy të tretave.

(7) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë mban llogari për përfaqësimin përkatës dhe të drejtë gjinor dhe përfaqësimin etnik të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

(8) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nuk guxon të propozojë më shumë se dy kandidatë të mbështetur nga i njëjti mbështetës të përcaktuar në paragrafin (3) të këtij ligji.

(9) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i emëron anëtarët e Këshillit, me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç'rast doemos duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve që u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë.

(10) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni një muaj para skadimit të mandatit të anëtarit të Këshillit, duhet të emërojë anëtar të ri të Këshillit.

(11) Kryetari i Këshillit ka për detyrë ta njoftojë Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për skadimin e mandatit të anëtarit të Këshillit jo më vonë se gjashtë muaj para skadimit të tij.

(12) Kryetari apo anëtarët e Këshillit të cilët i ushtrojnë këto funksione mund të shkarkohen nëse nuk i përbushin më tej kushtet e nevojshme për ushtrimin e funksionit. Procedura për shkarkim është publike."

Neni 4

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"Neni 15

Mandati i anëtarëve të Këshillit

(1) Anëtarët e Këshillit emërohen për periudhë prej pesë vitesh.

(2) Anëtarët e Këshillit kanë të drejtë edhe për një mandat, në bazë të procedurës së njëjtë të përcaktuar në nenin 14 të këtij Ligji.

(3) Në rast kur anëtarë i Këshillit do të japë dorëheqje apo mandati do t'i pushojë para skadimit të kohës për të cilën është emëruar, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të emërojë anëtar të ri të Këshillit në bazë të procedurës së njëjtë të përcaktuar në nenin 14 të këtij ligji.

(4) Këshilli mund të punojë nëse janë emëruar së paku pesë anëtarë të Këshillit. (5) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele nuk guxon të kërkojë apo të pranojë udhëzime nga cilido trup në lidhje me kryerjen e detyrave të cilat u janë ndarë sipas këtij ligji. Kjo nuk e parandalon mbikëqyrjen mbi Agjencinë, të caktuar me ligji."

Neni 5

Në nenin 16 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Anëtarë të Këshillit mund të janë personat shtetas të Republikës së Maqedonisë me arsim të lartë, me përvojë të punës prej së paku tetë vjet në profesion dhe të cilët në publik janë shquar në sferën e komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, ekonomisë apo të drejtës."

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Anëtarë të Këshillit nuk mund të zgjidhen personat që kanë qenë anëtarë të organeve udhëheqëse të partive politike në 10 vitet e fundit, duke llogaritur nga dita e shpalljes së Konkursit."

Neni 6

Në nenin 18 lidhëza "dhe" në alinenë 19 zëvendësohet me presje.

Pas alinesë 19 shtohen dy aline të reja si vijojnë:

"- miraton vendime përmarrjen e masave në pajtim me këtë ligj në rastet kur janë shkelur dispozitat e këtij ligji apo rregullat e miratuara në bazë të tij dhe kushtet dhe obligimet nga lejet,

- miraton vendime përmarrjen e masave përfundimtare e përkohshëm të transmetimit dhe pranimit të shërbimeve mediatike audio dhe audiovizuale nga shtetet tjera në territorin e Republikës së Maqedonisë dhe".

Alineja 20 bëhet alineja 22.

Neni 7

Në nenin 19 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Këshilli zgjedh drejtor të Agjencisë nëpërmjet konkursit publik. Kandidati doemos duhet të ketë të mbaruar arsim të lartë dhe përvojë pune prej së paku tetë vjet nga sfera e komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, ekonomisë apo të drejtës, si dhe përvojë në udhëheqjen me organizatë prej së paku katër vjet."

Pas paragrafit (1) shtohen dy paragrafë të rinj (2) dhe (3) si vijojnë:

"(2) Kandidati për drejtor të Agjencisë së SHMAA-së mos të ketë qenë anëtar në organet dhe trupat e partisë politike dhe mos të jetë person i zgjedhur apo i emëruar, funksionar i cili udhëheq me organin e administratës shtetërore, ministrinë apo organin udhëheqës të ndërmarrjes publike dhe shoqërisë aksionare, të themeluar nga shteti në periudhën prej 10 vitesh, duke llogaritur mbaprash prej vitit në të cilin e parashtron kandidaturën.

(3) Kandidati i zgjedhur për drejtor të Agjencisë së SHMAA-së nuk guxon të jetë anëtar në organet dhe trupat e partisë politike në periudhën derisa e ushtron funksionin."

Paragrafi (8), i cili bëhet paragraf (10) ndryshohet si vijon:

"(10) Dispozitat nga paragrafët (1), (2), (3), (4), (5) dhe (6) të këtij neni vlejnë edhe për zëvendësdrejtorin e Agjencisë."

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6), (7) dhe (8) bëhen paragrafë (4), (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).

Neni 8

Në nenin 20 në paragrafin (1) alinetë 8 dhe 9 shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"(3) Mandati i drejtorit është pesë vjet, me të drejtë edhe për një mandat."

Neni 9

Neni 23 ndryshohet si vijon:

"Neni 23

Masat në rast të shkeljes së rregullave

(1) Nëse konstatohet mosrespektimi apo shkelja e dispozitive të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuarë në bazë të tij, si dhe kushteve dhe obligimeve të përcaktuara me lejen dhe aktet tjera të Agjencisë, kundër botuesit të medies, dhënësit të shërbimeve audiovizuale me kërkesë apo operatorit të rrjeteve komunikuese elektronike publike që bën riemetimin e serviseve programore, Këshilli i Agjencisë mund t'i marrë masat në vijim:

- vërejtje publike,

- do të ngrijë procedurë të kundërvajtjes në rast kur dhe krahas shqiptimit të vërejtjes publike nuk e ndërtet shkeljen dhe vazhdon me kryerjen e shkeljes së njëjtë për të cilën i është tërhequr vërejtja, në afatin e përcaktuara nga Këshilli i Agjencisë, në pajtim me dispozitat e këtij ligji,

- heqje e lejes apo

- do të zbatojë procedurë për shlyerjen nga regjistri i dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuale apo nga regjistri i radiodifuzerëve, në pajtim me dispozitat e këtij ligji.

(2) Për masat e shqiptuara nga paragrafi 1 alinetë 1 dhe 4 Këshilli i Agjencisë miraton aktvendim përkatës. Për masën nga alineja 2 Këshilli i Agjencisë miraton propozim për ngritjen e procedurës për kundërvajtje. Për masën nga alineja 3 Këshilli i Agjencisë miraton vendim. Kundër aktvendimeve dhe vendimeve të miratuarë lejohet mbrojtja gjyqësore, në pajtim me nenin 24 të këtij ligji.

(3) Para shqiptimit të vërejtjes publike, Këshilli i Agjencisë do të kërkojë nga botuesi i medies të prononcohet në formë me shkrim për mosrespektimin apo shkeljen e bërë të dispozitive të këtij ligji dhe akteve nënligjore të miratuarë në bazë të tij, si dhe kushteve dhe obligimeve të përcaktuara me lejen dhe aktet tjera të Agjencisë.

(4) Para shqiptimit të masave nga paragrafi (1) alinëtë 3 dhe 4, Këshilli i Agjencisë ka për detyrë të sigurojë mbledhje publike në të cilën përfaqësuesi i medies do t'i arsyetojë dhe argumentojë procedurat dhe shkaqet për veprimin e medies.

(5) Me përashtim të dispozitës nga paragrafi (1) alineja 2 të këtij neni, nëse përcaktohet mosrespektimi i dispozitave nga neni 91 të këtij ligji, Këshilli i Agjencisë do të parashtrojë kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes pa miratuar paraprakisht aktvendim përvërete publike.

(6) Masat e shqiptuara të përcaktuara me këtë nen, me arsyetim të hollësishëm, Agjencia i dorëzon me shkrim te kryerësi i kundërvajtjes në afat prej tri ditësh, duke llogaritur nga dita e shqiptimit të tyre dhe të njëjtat i publikon në faqen e vet të internetit."

Neni 10

Në nenin 30 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Mbikëqyrja profesionale mbi radiodifuzerët bëhet nga personat e punësuar në shërbimin profesional të Agjencisë, pas autorizimit paraprak nga Këshilli i Agjencisë, vetëm për shkak të përcaktimit të përmbyshjes së kushteve teknike në pajtim me lejen për emetim televiziv apo emetim në radio."

Neni 11

Neni 48 ndryshon si vijon:

"Neni 48

Ndalime të veçanta

(1) Shërbimet mediatike audio dhe audiovizuele nuk guxojnë të përbajnjë programe me të cilat rrezikohet siguria kombëtare, nxitet përbysja e dhunshme e rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, thirret në agresion ushtarak apo konflikt të armatosur, inkurajohet ose përhapet diskriminim, mosdurim ose urrejtje në bazë të racës, ngjyrës së lëkurës, prejardhjes, përkatësisë nacionale apo etnike, seksit, gjinisë, orientimit seksual, orientimit gjinor, përkatësisë së grupit të marginalizuar, gjuhës, shtetësisë, prejardhjes sociale, arsimit, religionit apo bindjes fetare, bindjes politike, bindjes tjetër, pengesës, moshës, gjendjes familjare ose martesore, gjendjes pronësore, gjendjes shëndetësore, cilësisë personale dhe statusit shoqëror, ose në çfarëdo baze tjetër.

(2) Ndalimet e veçanta nga paragrafi (1) të këtij neni duhet të janë në pajtim me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut."

Neni 12

Në nenin 80 në paragrafin (2) formula ndryshon si vijon:

$$((N \times BPV / 200.000) \times Rt \times Kp) + A) \times 0.7^{\circ}$$

Pas paragrapit (6) shtohen tre paragrafë të rinj, si vijonë:

(7) Shoqëritë tregtare radiodifizive të cilat transmetojnë program në radio dhe të cilat në fillim të vitit kalendarik vullnetarisht do të paraqesin te Agjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuale përqindjen e transmetimit të muzikës në gjuhën maqedonase dhe bashkësive etnike, për të njëjtën përqindje do të fitojnë uljen e lartësisë së kompensimit për licencën.

(8) Ulja minimale e kompensimit për licencë mbi këtë bazë mund të jetë 10% ndërsa maksimalja deri në 30%. Shoqëritë tregtare radiodifizive të cilat transmetojnë program në radio dhe të cilat transmetojnë muzikë prej

30% në gjuhën maqedonase dhe të bashkësive etnike, nuk mund të fitojnë ulje për kompensimin për licencë më tepër se 30%.

(9) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, do të miratojë akt nënligjor me të cilin do të përcaktojë plan për kohën dhe zhanrin e transmetimit të muzikës në gjuhën maqedonase dhe të bashkësive etnike për shoqëritë tregtare të cilat transmetojnë program në radio."

Neni 13

Neni 92 ndryshon si vijon:

"Neni 92

Obligimet e radiodifuzerëve për transmetimin e programit në gjuhën maqedonase ose në gjuhët e bashkësive në Republikën e Maqedonisë

(1) Shoqëritë tregtare radiodifizive të cilat transmetojnë servis programor televiziv obligohen në ditë të transmetojnë së paku 30% program burimor të krijuar si vepra audio ose audiovizuele, ndërsa servisi publik radiodifuziv së paku 40%.

(2) Dispozita nga paragrafi (1) të këtij neni nuk vlen për serviset programore të formatit të specializuar.

(3) Shoqëritë tregtare radiodifizive të cilat transmetojnë servis programor televiziv së paku gjysma e obligimeve të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni t'i realizojnë gjatë periudhës nga ora 7,00 – 19,00.

(4) Servisi publik radiodifuziv është i obliguar për së paku një radio servis programor në gjuhën maqedonase dhe radio servis programor në gjuhët e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë, në ditë të sigurojnë së paku 50% të transmetimit të muzikës instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale burimore të krijuar në Republikën e Maqedonisë, të jetë në gjuhën maqedonase ose në gjuhën e bashkësive etnike të cilat nuk janë shumicë, ndërsa në servisin programor të dytë në gjuhën maqedonase në ditë të sigurojë së paku 30% të transmetimit të muzikës instrumentale, vokale dhe/ose vokale instrumentale burimore të krijuar në Republikën e Maqedonisë, të jetë në gjuhën maqedonase.

(5) Rregullat për zbatimin e obligimeve nga ky nen më detajisht i përcakton Agjencia."

Neni 14

Neni 92-a, shlyhet.

Neni 15

Neni 92-b, shlyhet.

Neni 16

Neni 92-v, shlyhet.

Neni 17

Neni 92-g, shlyhet.

Neni 18

Neni 92-d, shlyhet.

Neni 19

Neni 92-gj, shlyhet.

Neni 20

Neni 92-e, shlyhet.

Neni 21

Neni 92-zh, shlyhet.

Neni 22
Neni 92-z, shlyhet.

Neni 23
Neni 92-x, shlyhet.

Neni 24
Neni 92-i, shlyhet.

Neni 25
Neni 102 ndryshohet si vijon :

"Neni 102
Ndalimi i reklamimit

Organet shtetërore, organet e administratës shtetërore, ndërmarrjet publike, njësität e vetëqeverisjes lokale, entet dhe institucionet publike si dhe personat juridikë me autorizime publike dhe shqipëritë tregtare në pronësi të plotë shtetërore nuk guxojnë të parashikojnë mjete për informimin dhe njoftimin e publikut me shërbimet ose aktivitetet e veta nëpërmjet radiodifuzerëve privatë."

Neni 26

Neni 103, shlyhet.

Neni 27

Neni 105 ndryshon si vijon:

"Neni 105
Financimi i RTM-së

(1) Mjetet për financimin e veprimtarisë radiodifuzive, për punën dhe zhvillimin e Radio Televizionit të Maqedonisë, Ndërmarrjes Publike Radiodifuzioni i Maqedonisë dhe Agjencja për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në lartësi prej 0.8% deri në 1% të të ardhurave të përgjithshme të realizuara në vitin i cili i paraprin vijit fiskal për të cilin përcaktohet shuma.

(2) Mjetet nga paragrafi 1 shpërndahen në mënyrën si vijon:

- 74.5% për RTM-në për mbulimin e shpenzimeve për kriujimin dhe transmetimin e programeve dhe për zhvillim teknik - teknologjik,

- 19,5% për NP Radiodifuzioni i Maqedonisë për mirëmbajtjen, përdorimin dhe zhvillimin e rrjetit publik radiodifuziv dhe

- 6% për Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.

(3) Burim shtesë i mjeteve për financim të RTM-së janë donacione, shitja e programeve dhe shërbimeve, si dhe mjetet e krijuara nga transmetimi i komunikimeve komerciale audio dhe audiovizive të transmetuara në kuadër të përbajtjes së programeve të ofruara në bazë të marrëveshjeve të posaçme të lidhura me ofruesit e veprave audio ose audiovizuele me të drejtën autoriale të mbrojtura, në përpunje me kushtet e marrëveshjes.

(4) Donacionet nga paragrafi (3) të këtij nenii nuk guxon të ndikojnë ose ta prishin pavarësinë redaktuese të RTM-së.

(5) RTM-ja obligohet përfurnizimin e veprave audio dhe audiovizuele, respektivisht për përbajtjen programore të lidhë marrëveshje të veçantë me siguruesin e veprave audio dhe audiovizuele respektivisht me përbajtje programore.

(6) Mënyrën dhe procedurën e realizimit të konkurseve, mënyrën dhe procedurën përfurnizim të veprave audio dhe audiovizuele, respektivisht përbajta programore dhe

lidhja e marrëveshjeve përcaktohen me akt të miratuar nga drejtori i cili duhet të sigurojë transparencë, ekonomi, efikasitet dhe efektivitet në menaxhimin e mjeteve financiare të RTM-së, në pajtim me programin vjetor për punën e RTM-së, për vitin e ardhshëm, me këtë ligj dhe aktet të cilat burojnë prej tij.

(7) Për të arritur dhe mbajtur shkallë më të lartë të zhvillimit programor dhe teknik-teknologjik të servisit publik radiodifuziv mund të akordohen mjete plotësuese edhe nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për këtë qëllim.

(8) Nëse RTM-ja nuk i shpenzon të gjitha mjetet e siguruar nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë gjatë vijit, mjetet tepricë të përcaktuara në pajtim me reportin vjetor financiar kthehen në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë.

(9) Mjetet nga paragrafi 1 të këtij neni sigurohen nëpërmjet Buxhetit të Ministrisë për Shoqëri Informatike dhe Administratë.

(10) Mënyra e financimit të serviseve programore dhe menaxhimi financiar do të rregullohen me Rregullore dhe aktet nënligjore të miratuar nga Këshilli Programor."

Neni 28

Neni 106 ndryshon si vijon:

"Neni 106

Raporti vjetor dhe programi vjetor për punën e RTM-së

(1) RTM-ja obligohet çdo pesë vjet të paraqesë strategji për zhvillim për pesë vitet e ardhshme e cila përban edhe plane vjetore për implementim, që do të rishikohen çdo vit në bazë të analizës për zbatimin e strategjisë.

(2) RTM-ja miraton Program vjetor për punën dhe të njëjtën eshtë e obliguar ta paraqesë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 30 tetor gjatë vijit rrjedhës, ndërsa e cila eshtë në lidhje me vitin e ardhshëm dhe në veçanti duhet të përbajë:

- program për punën për vitin e ardhshëm me aktivitete të planifikuar në veçanti për plotësimin e obligimeve programore të RTM-së në pajtim me këtë ligj dhe

- plan financiar për vitin e ardhshëm i cili përban të ardhurat e planifikura dhe shpenzimet e RTM-së për vitin e ardhshëm të grupuara sipas strukturës dhe strukturës organizative të RTM-së, si dhe investimet e parashikuara kapitale të RTM-së për vitin e ardhshëm.

(3) Në shtojcë të programit vjetor për punën e RTM-së për vitin e ardhshëm parashtrohet edhe programi i miratuar vjetor për punën e RTM-së për vitin rrjedhës.

(4) Planin financiar nga paragrafi (2) alineja 2 të këtij neni e aprovon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 31 dhjetor të vijit rrjedhës.

(5) RTM-ja eshtë e obliguar të miratojë Raport vjetor për punën për vitin e kaluar, RTM eshtë e obliguar ta paraqesë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për shqyrtim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më së voni deri më 31 mars gjatë vijit rrjedhës dhe i njëjtë në veçanti duhet të përbajë:

- raport për realizimin e programit për punën e vijit të kaluar,

- raport financiar për realizimin e planit financiar të vijit të kaluar dhe llogarinë vjetore, me të dhëna për realizimin e të hyrave, shpenzimeve, detyrimeve dhe obligimeve nga viti i kaluar të grupuar sipas strukturës dhe sipas strukturës organizative të RTM-së dhe

- raport të revizionit nga revizor i pavarur i autorizuar dhe raport të revizionit nga Enti Shtetëror për Revizion, nëse eshtë kryer revizion nga ai, si dhe qëndrimin e RTM-së në lidhje me rezultatet e revizionit të kryer.

(6) Në shtojcë të raportit vjetor për punën e RTM-së për vitin e kaluar parashtronet edhe programi i miratuar vjetor për punën e RTM-së për vitin e kaluar.

(7) Raporti vjetor për punën e vitit të kaluar dhe programi vjetor për punën për vitin e ardhshëm publikohen në ueb faqen e RTM-së."

Neni 29

Neni 107 ndryshohet si vijon:

"Neni 107

Programet dhe serviset programore me interes publik që i siguron RTM-ja

(1) RTM-ja në Republikën e Maqedonisë siguron së paku një servis programor televiziv në gjuhën maqedonase, një servis programor televiziv në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve që është e ndryshme nga gjuhja maqedonase, që do të emetojnë program 24 orë çdo ditë në javë, si dhe një servis programor televiziv i cili do të emetojë program në gjuhët e bashkësive tjera joshumicë në Republikën e Maqedonisë.

(2) RTM-ja në Republikën e Maqedonisë siguron së paku dy servise programore të radios në gjuhën maqedonase, një servis programor të radios në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve që është e ndryshme nga gjuhja maqedonase që emetojnë program 24 orë çdo ditë në javë dhe një servis programor të radios në gjuhën që e flasin bashkësítë tjera joshumicë i cili do të emetohet 24 orë.

(3) RTM-ja siguron programe të veçanta të radios përdidikuara përvendet fqinje dhe Evropën në gjuhët e huaja.

(4) RTM-ja siguron programe të veçanta të radios për informimin e emigrantëve dhe qytetarëve të Republikës së Maqedonisë të cilët jetojnë në vendet fqinje, në Evropë dhe në kontinentet tjera në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën që e flasin së paku 20% të qytetarëve që është e ndryshme nga gjuhja maqedonase që emetojnë program 24 orë çdo ditë në javë dhe në gjuhën që e flasin bashkësítë tjera joshumicë që do të emetohet 24 orë.

(6) RTM-ja e siguron servisin programor të Kanalit të Kuvendit të përcaktuar në Ligjin për Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(7) Përgjegjësinë redaktuese për Kanalin e Kuvendit nga paragrafi (6) të këtij nenit e ka RTM-ja, kurse skema programore e Kanalit të Kuvendit harmonizohet në bashkëpunim me Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

(8) RTM-ja siguron programe të veçanta të radios dhe të televizionit të serviseve programore nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij nenit në të cilat janë ruajtur karakteristikat racionale dhe lokale të Republikës së Maqedonisë."

Neni 30

Në nenin 109 paragrafi (1) fjalët: "mjetet për financim të veprimtarisë radiodifuzive në pajtim me këtë ligj." zëvendësohen me fjalët: "mjetet financiare nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë".

Në nenin 109 paragrafi (3) fjalët: "mjetet për financim të veprimtarisë radiodifuzive" zëvendësohen me fjalët: "mjetet financiare nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë".

Neni 31

Neni 117 ndryshohet si vijon:

"Neni 117

Mbështetësit e autorizuar të anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së

(1) Anëtarët e Këshillit Programor të RTM-së i emëron dhei i shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë në bazë të konkursit publik të zbatuar paraprakisht dhe debatit të organizuar publik për kandidatët për anëtarë të Këshillit Programor.

(2) Kandidatët për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së duhet të janë shtetas të Republikës së Maqedonisë me arsim të lartë, të kenë përvojë të punës prej së paku tetë vjet në profesionin, të cilët në opinion janë shquar në sferën e komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, ekonomisë apo të drejtës, me rëndësi për Këshillin Programor.

(3) Kandidatët për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së të cilët marrin pjesë në konkursin publik kanë për detyrë të dorëzojnë kandidaturë në të cilën hollësishët e theksojnë përvojën e tyre të punës, deklaratë për atë se i përm bushin kushtet e përcaktuara në nenin 119 të këtij ligji dhe letra përmështetje nga:

- së paku dy organizata civile të cilat janë aktive më gjatë se pesë vjet në sferën e përparimit të të drejtave të njeriut, medieve dhe demokracisë dhe të cilët kanë arritur rezultate relevante në sferën në të cilën veprojnë ose

- së paku një shoqatë gazetarësh ose

- së paku dy shoqata nga sfera e kulturës (shoqata të artistëve të artit figurativë, shkrimitarë, punëtorë filmikë, dhe të ngajshme) ose

- shoqatë relevante, asociacion apo odë nga sfera e teknologjive dhe shërbimeve komunikuese informatike ose

- së paku dy institucionë të arsimit të lartë të cilat kanë programe studimore nga sfera e komunikologjisë, gazetarisë, artit, ekonomisë apo të drejtës.

(4) Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve ka për detyrë të kontrollojë nëse kandidatët të cilët janë paraqitur në konkurs i përm bushin kushtet dhe rregullat për konflikt interesi të përcaktuara në nenin 119 të këtij ligji dhe të organizojë debat publik për kandidatët e propozuar në të cilën do t'i ftojë organizatorët të cilët u kanë dhënë mbështetje kandidatëve, organizatat tjera mediatike dhe profesionale të gazetarëve, organizatat joqeveritarë dhe subjektet tjera relevante.

(5) Pas përfundimit të debatit publik, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve e përpilon propozim-listën e kandidatëve për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së. Për propozim-listën përfundimtare të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Programor të RTM-së, Komisioni vendos me shumicën e dy të tretave.

(6) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë nuk guxon të propozojë më tepër se dy kandidatë të mbështetur nga mbështetësi i njëjtë i përcaktuar me nenin (3) të këtij nenit."

Neni 32

Neni 118 ndryshohet si vijon:

"Neni 118

Emërimi i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së

(1) Gjatë përcaktimit të propozimit të kandidatëve për anëtarë të Këshillit Programor, Komisioni për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve i Kuvendit të Republikës së

Maqedonisë mban llogari për përfaqësimin përkatës dhe të drejtë gjinor dhe përfaqësimin etnik të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë.

(2) Mandati i anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së është pesë vjet me të drejtë edhe të një mandati.

(3) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë i emëron anëtarët e Këshillit Programor të RTM-së me shumicën e dy të tretave të votave nga numri i përgjithshëm i deputetëve, me ç'rast duhet të ketë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i deputetëve të cilët u takojnë bashkësive që nuk janë shumicë në Republikën e Maqedonisë.

(4) Në rast kur anëtarë i Këshillit Programor të RTM-së do të japë dorëheqje apo mandati do t'i pushojë para skadimit të kohës për të cilën është emëruar, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë do të emërojë anëtar të ri në bazë të procedurës së njëjtë të përcaktuar në nenin 117 të këtij Ligji.

(5) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë shpall thirrje publike për dorëzimin e aplikacioneve për anëtarë të Këshillit Programor, më së voni gjashtë muaj para skadimit të mandatit të anëtarit të Këshillit Programor.

(6) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni 15 ditë para skadimit të mandatit të Këshillit Programor të RTM-së do t'i emërojë anëtarët e rinj të Këshillit Programor të RTM-së.

(7) Këshilli Programor i RTM-së mund të punojë nëse janë emëruar së paku nëntë anëtarë.

Neni 33

Në nenin 130, paragrafët (3) dhe (4) ndryshohen si vijonë:

"(3) Drejtor dhe zëvendësrejtor i RTM-së mund të zgjidhet personi i cili do të ofrojë program më kualitativ të punës së MRT-së.

"(4) Drejtori dhe zëvendësrejtori i RTM-së, krashtëve nga parografi (3) i këtij neni duhet të kenë edhe arsim të lartë, përvojë pune prej së paku tetë vjet në sferën e komunikologjisë, gazetarisë, informatikës, kulturës, ekonomisë apo të drejtës, si dhe përvojë me udhëheqjen e organizatës prej së paku katër vjet."

Neni 34

Kapitulli VII. "Mjetet për financim të veprimtarisë radiodifuzive" dhe neni 135 dhe neni 140 shlyhen.

Neni 35

Neni 143 ndryshohet si vijon:

"Neni 143

Obligimet e operatorit i cili riemeton servise programore

(1) Operatori mund t'i riemetojë serviset programore të radiodifuzerëve vendorë vetëm në zonën e servisit për të cilën radiodifuzerët e kanë marrë lejen për sigurimin e emetimit televiziv dhe të radios dhe në bazë të të drejtave të rregulluara të autorit dhe të drejtave të ngjashme, në pajtim me Ligjin për të drejta të autorit dhe të drejta të ngjashme.

(2) Operatori mund të riemetojë servise programore të radiodifuzerëve nga shtetet tjera në pajtim me nenin 44 të këtij ligji dhe në bazë të të drejtave të rregulluara të autorit dhe të drejtave të ngjashme, në pajtim me Ligjin për të drejta të autorit dhe të drejta të ngjashme.

(3) Me parashtrimin e fletëparaqitjes në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele personi përgjegjës i operatorit dhe personi përgjegjës i

radiodifuzerit dorëzon edhe deklaratë me përgjegjësi të plotë morale, materiale dhe penale me të cilën vërteton se për riemetimin e serviseve programore i ka rregulluar të drejtat televizive për radiodifuzerin e huaj i cili planifikon ta riemetojë në tërë servisin e vet programor për territorin e Republikës së Maqedonisë.

(4) Në rast të riemetimit të cilësdo pjesë të servisit programor të radiodifuzerit nga shteti tjetër, për të cilin servis programor ai radiodifuzer nuk ka rregulluar të drejta për territorin e Republikës së Maqedonisë, tërë përgjegjësia morale, materiale dhe penale bie mbi operatorin i cili riemeton atë servis programor dhe mbi radiodifuzerin, ndërsa procedurën për përcaktimin e përgjegjësisë për shkeljen ose kundërvajtjen e kryer, si dhe mënyrën e regjistrimit të përfaqësuesit ligjor të radiodifuzerit nga shtet tjetër e përcaktion Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele me akt nënligjor.

(5) Operatori i cili riemeton servise programore duhet të sigurojë pako programore që detyrimisht dhe falas t'i përmbyjë serviset programore të servisit radiodifuziv publik.

(6) Operatori i cili riemeton servise programore ka për detyrë në marrëveshjet e parapagesës që i lidh me parapaguesit e vet ta theksojë pakon programore, përkatesisht listën e serviseve programore që i riemeton në moment, për të cilat është lëshuar vërtetimi për regjistrim nga ana e Agjencisë.

(7) Operatori i cili riemeton servise programore ka për detyrë listën e serviseve programore që i riemeton, dhe për të cilat është lëshuar vërtetimi për regjistrim nga ana e Agjencisë, vazhdimesh ta azhurnojë në faqen e vet të internetit.

(8) Operatori i cili riemeton servise programore ka për detyrë të mbajë kontabilitet të posaçem për aktivitetet lidhur me riemetimin e serviseve programore."

Neni 36

Neni 145 shlyhet.

Neni 37

Neni 146 shlyhet.

Neni 38

Në nenin 147 fjalia hyrëse e paragrafit (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 1.000 deri në 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:"

Në paragrafin (1) pas pikës 9 shtohet pikë e re 10 si vijon:

"10) emeton dhe krijon programe me të cilat rezikohet siguria kombëtare, nxitet përbysja e dhunshme e rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë, thirret në agresion ushtarak apo konflikt të armatosur, inkurajohet ose përhapet diskriminim, jotorlerancë ose urretejë në bazë të gjinisë, racës, ngjyrës së lëkurës, origjinës, përkatesisë nacionale ose etnike, polit, gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, përkatesisë në grup të marginalizuar, gjuhës, shtetësisë, përkatesisë sociale, arsimit, religjionit apo bindjes fetare, bindjes politike, bindjes tjetër, pengesës, moshës, gjendjes familjare ose martesore, statusut pronësor, gjendjes shëndetësore, cilësisë personale dhe statusut shoqëror, ose cila do bazë tjetër."

Pikat 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) dhe 18) bëhen pikë 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) dhe 19)

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:
 "(4) Përgjegjësia kundërvajtje për kundërvajtje të kryer pas paragrafit (1) pika 10) të këtij neni nuk e përjashton edhe përgjegjësinë penale të përcaktuar me Kodin penal të Republikës së Maqedonisë".

Neni 39

Në nenin 148 paragrafi (1) pika 14) ndryshohet si vijon:

"(4) nuk i respekton detyrimet nga neni 92 paragrafët (1) dhe (2) të këtij ligji;".

Pas paragrafit (2) shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Përgjegjësia e kundërvajtjes për kundërvajtje të kryer pas paragrafit (1) pika 27) të këtij neni nuk e përjashton edhe përgjegjësinë penale të përcaktuar me Kodin penal të Republikës së Maqedonisë."

Neni 40

Në nenin 149 paragrafi (1) pikat 8) dh 12) shlyhen.

Në nenin 149 paragrafi (1) pikat 9), 10), 11), 13), 14), 15) dhe 16) bëhen pika 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14).

Neni 41

Në nenin 150 paragrafi (1) numrat 145 dhe 146 shlyhen.

Në paragrafin (2) numrat 145 dhe 146 shlyhen.

Në paragrafin (3) numrat 145 dhe 146 shlyhen.

Neni 42

(1) Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e shpall konkursin publik për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të ASHMAA-së dhe Këshillit Programor të RTM-së në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë dhe së paku dy medie të shtypura, në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

(2) Kandidatët për zgjedhje të anëtarëve të Këshillit të ASHMAA-së dhe anëtarëve të Këshillit Programor të RTM-së paraqiten në afat prej 30 ditësh nga dita e publikimit të konkursit publik.

(3) Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve e zbaton procedurën e plotë për zgjedhje në afat jo më të gjatë se 14 ditë nga përfundimi i afatit për paraqitje të kandidatëve.

(4) Kuvendi i zgjedh anëtarët të Këshillit të SHMAV dhe anëtarët të Këshillit Programor të RTM-së në afat prej tri ditësh nga dita e pranimit të listës nga ana e Komisionit për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve.

(5) Me zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe drejtorit të Agjencisë, si dhe anëtarëve të Këshillit programor dhe drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të RTM-së në pajtim me këtë ligji, pushon mandati i anëtarëve ekzistues të Këshillit dhe drejtorit të Agjencisë, si dhe anëtarëve të Këshillit programor të RTM-së dhe drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të RTM-së, me fuqi të këtij ligji.

Neni 43

(1) Anëtarët ekzistues të Këshillit dhe drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, si dhe anëtarët e Këshillit programor dhe drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së e ushtrojnë funksionin deri në zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe drejtorit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, si dhe anëtarët e Këshillit programor dhe drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së.

(2) Anëtarët ekzistues të Këshillit dhe drejtori i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, si dhe anëtarët të Këshillit programor dhe drejtori dhe zëvendësdrejtori i RTM-së kanë të drejtë të

përashtojnë kandidaturë për anëtarë të Këshillit dhe drejtor të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, si dhe anëtarët të Këshillit programor dhe drejtori dhe zëvendës drejtori i RTM-së, në pajtim me dispozitat të këtij ligji.

(3) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Këshilli programor i RTM-së, të emëruar në pajtim me dispozitat të këtij ligji do t'i miratojnë aktet nënligjore në afat prej 60 ditësh nga dita e zgjedhjes së tyre.

(4) Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Këshilli programor i RTM-së nga paragrafi (3) të këtij neni do të miratojnë vendi për shpallje të konkursi publik për zgjedhje të drejtorit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të RTM-së në afat prej 15 ditë nga dita e miratimit të rregulloreve për punë. Zgjedhja e drejtorit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, drejtorit dhe zëvendësdrejtorit të RTM-së do të bëhet në pajtim me dispozitat të këtij ligji dhe me rregulloret për punë të Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Këshillit programor të RTM-së.

Neni 44

Planin financiar për vitin 2018, RTM-ja është e obliguar ta dorëzojë te Kuvendi i Republikës së Maqedonisë më së voni në afat prej 30 ditë nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Raportet financiare për vitin 2017 të RTM-së dhe të ASHMAA-së në mënyrë të obligueshme duhet të përmbyjnë shpjegim të hollësishëm dhe pasqyrë të hollësishme për periudhën nga tetori 2017 deri më 31.12.2017.

Neni 45

Përqindjet të përcaktuara me nenin 28 të cilat kanë të bëjnë me ndryshime të nenit 105, ndërsa me të cilat në paragrafin (1) caktohet lartësia e shumës të ndarë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, për çdo vit ndaras do të janë:

- në vitin 2019 ndarja nga Buxheti do të jetë 0,8%,
- në vitin 2020 ndarja nga Buxheti do të jetë 0,9%,
- duke filluar nga viti 2021 do të jetë 1%.

Përqindjet nga paragrafi (1) të këtij neni do të realizohen nëse me ato nuk prishet shpërndarja e drejtë e mjeteve buxhetore dhe nuk ndikojnë në mjetet e planifikuar për të gjitha zërat buxhetorë të shpenzimeve.

Neni 46

Operatorët të cilët riemetojnë servise programore të radiodifuzerëve të vendit në bazë të nenit 143 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 dhe 132/17) vazhdojnë t'i riemetojnë serviset programor të radiodifuzerëve të vendit në mënyrë dhe me kushte të përcaktuara në marrëveshjet të lidhura, deri në ditën e zbatimit të rregullave të përcaktuar nga ana e Këshillit të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele, në pajtim me nenin 36 të këtij ligji me të cilin bëhet ndryshimi i nenit 143 të Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16 dhe 132/17).

Neni 47

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4643.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за данокот на добивка,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7557/1
28 декември 2018 година Претседател
Скопје на Република Македонија,
 д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**

Член 1

Во Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 112/14, 129/15, 23/16 и 190/16) по членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а

(1) Здруженијата на граѓани, фондациите, сојузите, како и секој организационен облик на странска организација, како и друга форма на здружување (во натамошниот текст: организацији), регистрирани согласно со Законот за здруженија и фондации, не се обврзници за данок на добивка.

(2) Како неоданочиви приходи за организациите од ставот (1) на овој член се сметаат: приходи од членарини, доброволни прилози, донацији, грантови, подароци (во пари, добра, имотни права), завештанија, легати, приходи од дивиденди од трговските друштва основани со средства на здружението, и приходи од Буџетот на Републиката, буџетите на единиците на локалната самоуправа и Буџетот на град Скопје врз основа на претходно изгответи програми (проекти) одобрени од Владата на Република Македонија, односно надлежните министерства, советите на единиците на локалната самоуправа и Советот на град Скопје.

(3) Организациите од ставот (1) на овој член кои остваруваат приходи од вршење стопанска дејност во рамките на нивното непрофитно делување, заради избегнување нелојална конкуренција со субјектите на кои добивката остварена од вршење стопанска дејност им се оданочува, стануваат обврзници за пресметување и плаќање данок на вкупен приход, доколку вкупниот годишен приход од стопанска дејност е поголем од 1.000.000 денари.

(4) Данокот на вкупен приход за обврзниците од ставот (3) на овој член се пресметува и плаќа во висина од 1% од износот на остварените вкупни приходи од стопанска дејност во календарската година, на износот кој надминува 1.000.000 денари.“.

Член 2

Во членот 8 по зборот „расходи“ се додаваат зборовите: „и помалку исказаните приходи“.

Член 3

Во членот 9 став (1) точка 2) во алинејата 8 по зборот: „износ“ се додаваат зборовите: „но најмногу до 60.000 денари на годишно ниво“.

По точката 3-а) се додава нова точка 3-б), која гласи:

„3-б) надоместокот на трошоци за исхрана на работните кои работат ноќно време, над износите утврдени со Законот за работните односи;“.

Во точката 5) зборот „четири“ се заменува со зборот „две“.

По точката 5) се додава нова точка 5-а) која гласи:

„5-а) трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над износот од две просечни месечни бруто плати, исплатени во претходната година во Република Македонија, на годишно ниво по вработен;“.

Во точката 7) зборовите: „и кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице“ се бришат.

По точката 7) се додава нова точка 7-а), која гласи:

„7-а) кусоци кои не се предизвикани од вонредни настани (кражба, пожар или други природни непогоди), кои не се на трошок на платата на одговорното лице;“.

По точката 10) се додава нова точка 10-а), која гласи:

„10-а) трошоците за донацији во спорот согласно со членот 30-а од овој закон;“.

Во точката 16) сврзникот „и“ се заменува со точка и запирка.

Во точката 17) зборовите: „радиодифузна такса.“ се бришат.

По точката 17) се додава нова точка 18), која гласи:

„18) трошоците за нето износот на примањата по основ на деловна успешност над износот на кој се пресметани придонеси согласно со закон.“.

Член 4

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

„Член 9-а

(1) Непризнаени расходи за даночни цели се и трошоците за амортизација на ревалоризираната вредност на материјалните и нематеријалните средства.

(2) Трошоците за амортизација на материјалните и нематеријалните средства се признаваат како расход во даночниот биланс до износот пресметан на набавната вредност на средствата со примена на амортизационите стапки утврдени со Номенклатурата на средствата за амортизација.

(3) Одбраницот метод на амортизација се применува до конечна амортизација на поединчното средство или група средства.

(4) Амортизирано средство или група средства не можат повторно да се вклучат во пресметка на амортизација при утврдување на основата за оданочување.

(5) Преостанатата сегашна вредност на средствата кои не можат понатаму да се користат може да се амортизира во целина независно од пропишаниот век на траење, при што за таквата амортизација во целина да влезе како расход при утврдување на основата за оданочување, врз основа на издадена согласност од Управата за јавни приходи, по поднесено писмено барање најдоцна до 31 јануари во годината која следува по годината за која барањето се поднесува.

(6) Владата на Република Македонија ја утврдува Номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства.“.

Член 5

Во членот 10 став (1) зборовите: „и радиодифузна такса“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „доколку е донесена правосилна судска одлука, а“ се бришат.

Член 6

Во членот 11 став (2) се менува и гласи:

„(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува за дадените заеми на правни лица резиденти на Република Македонија.“.

Член 7

Членот 12 се менува и гласи:

„(1) Непризнаен расход и помалку искажан приход за даночни цели е позитивната разлика меѓу цената на извршената деловна или финансиска трансакција меѓу поврзани лица (трансферната цена) и пазарната цена и тоа:

1) износот на позитивната разлика помеѓу расходите кои произлегуваат од трансакцијата по трансферната цена и расходите кои произлегуваат од таа трансакција по цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на рака“ (arm's length principle) или

2) износот на позитивната разлика помеѓу приходите кои произлегуваат од трансакцијата по цена утврдена во согласност со принципот на „дофат на рака“ и приходите кои произлегуваат од таа трансакција по трансферната цена.

(2) Принципот „дофат на рака“ подразбира дека деловните и финансиски трансакции помеѓу поврзаните лица се вршат по цени и според услови во кои тие трансакции не се разликуваат од оние помеѓу неповрзани лица во споредливи околности.

(3) Принципот „дофат на рака“ се однесува на сите трансакции помеѓу поврзани лица, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на: материјален и нематеријален имот, деловни и финансиски услуги, внатрергупачки услуги, надоместоци за авторски права, акции, деривати, други хартии од вредност, други финансиски инструменти и какви било други трансакции што можат да влијаат врз добивката или загубата на поврзаните лица.

(4) При утврдување на цената на трансакциите во согласност со принципот „дофат на рака“ се користат следниве методи:

1) метод на споредлива неконтролирана цена;

2) метод на препродажна цена;

3) метод на цена на чинење;

4) метод на трансакциска нето маржа;

5) метод на поделба на добивка;

6) кој било друг метод доколку применета на претходно наведените методи не е соодветна.

(5) За секоја категорија трансакции, односно група трансакции од ист вид, обврзникот го избира најсоодветниот метод за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“.“.

Член 8

По членот 12 се додаваат два нови члена 12-а и 12-б, кои гласат:

„Член 12-а

(1) Обврзникот е должен за трансакциите од членот 12 од овој закон да приложи извештај, со поднесувањето на даночниот биланс.

(2) По исклучок на ставот (1) на овој член, обврзникот поднесува извештај во скратена форма со поднесувањето на даночниот биланс, доколку вкупната вредност на трансакциите со поврзаните лица во текот на годината не надминува 10.000.000 денари или доколку има трансакции само со поврзани лица резиденти на Република Македонија.

(3) Формата и содржината на извештајот од ставовите (1) и (2) на овој член, видовите методи за утврдување на цената на трансакцијата во согласност со принципот на „дофат на рака“ и начинот на нивна применета ги пропишува министерот за финансии.

Член 12-б

Одредбите од членовите 12 и 12-а од овој закон не се однесуваат на обврзниците кои во текот на годината оствариле вкупен приход во износ до 60.000.000 денари.“

Член 9

Во членот 13 став (1) зборовите: „кој не е банка или друга овластена кредитна институција,“ се бришат.

Во ставот (2) зборовите: „кој не е банка или друга овластена кредитна институција, односно не се добиени директно или индиректно од меѓународни финансиски институции и заемите за кои гарантира Република Македонија,“ се бришат.

Член 10

Во членот 14 зборовите: „кој не е банка или друга овластена кредитна институција“ се бришат.

Член 11

Во членот 15 став (1) процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“.

Во ставот (3) процентот „25%“ се заменува со процентот „20%“.

Член 12

Членот 16 се менува и гласи:

„(1) Две лица се сметаат за поврзани кога:

1) Едното од нив стекнало, непосредно или преку друг субјект, удел или акции кои во основната главнина на другото лице се претставени со најмалку 20% или кога му припаѓаат најмалку 20% од сите гласови на собирот на содружниците, односно на собранието;

2) Кое било трето лице, непосредно или преку друг субјект, стекнало удел или акции кои во основната главнина во секое од поврзаните лица се претставени со најмалку 20%, или кога на лицето му припаѓаат најмалку 20% од сите гласови на собирот на содружниците, односно на собранието, на секое од поврзаните лица;

3) Еден или повеќе извршни или неизвршни директори или членови на управниот или надзорниот одбор на едното лице, се извршни или неизвршни директори или членови на управниот или надзорниот одбор во другото лице;

4) Заем дodelен или гарантиран од едното лице сочинува повеќе од 20% од книgovodствената вредност на вкупните средства на другото лице;

5) Едното лице, непосредно или преку друг субјект, добива најмалку 20% од добивката на другото лице, како резултат на договор за деловна соработка помеѓу двете лица;

6) Едното лице е постојана деловна единица на друго лице;

7) Едното лице врши деловни и финансиски трансакции со друго лице кое е резидент на држава во која стапката на данок на добивка е 25% пониска од стапката на данок на добивка во Република Македонија.

(2) За целта на ставот (1) точки 1) и 2) на овој член, уделот, акциите или гласачките права на физичко лице се сметаат заедно со истите на брачниот другар, роднините по права линија, браката, сестрите, хранителите и посвоителите.“.

Член 13

Во членот 17 став (1) по зборот „побарувања“ се даваат зборовите: „и вратените парични средства кои по својата економска суштина се заеми.“.

Член 14

Во член 28 ставот (2) се менува и гласи:

„Под реинвестирана добивка од ставот (1) на овој член се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата во материјални средства (недвижности, постројки и опрема), вклучително и вложувањата во материјални средства набавени преку финансиски лизинг, како и во нематеријални средства (компјутерски софтвер и патенти) за проширување на дејноста на даночниот обврзник, освен вложувања во патнички автомобили, мебел, таписи, аудио визуелни средства, бела техника, уметнички дела од ликовната и применетата уметност и други вложувања кои служат за административни цели.“.

Ставот (3) се менува и гласи:

„Доколку даночниот обврзник ги отуѓи средствата со кои се стекнал преку реинвестирање на добивката во рок од пет години од денот во кој е извршено инвестициското вложување, го должи данокот кој би го платил кога не би го користел ослободувањето од ставот (1) на овој член.“.

По ставот (3) се дадава нов став (4), кој гласи:

„(4) Во случај на раскинување на договорот за финансиски лизинг, даночниот обврзник го должи данокот кој би го платил кога не би го користел ослободувањето од ставот (1) на овој член.“.

Ставот (4) станува став (5).

Член 15

Членот 30-а се менува и гласи:

„(1) На обврзникот кој донирал финансиски средства на спортски субјекти, кои се уплатени на посебна наменска сметка, му се намалува пресметаниот данок на добивка за износот на донираниите средства, но најмногу до 50% од пресметаниот данок.

(2) Спортски субјекти од ставот (1) на овој член претставуваат националните спортски федерации, спортските клубови, други правни лица кои имаат решение за вршење дејност спорт, како и активни спортисти кои се натпреваруваат во индивидуални спортиви кои таквиот статус го стекнале според услови и критериуми пропишани во Законот за спортот.

(3) Правото од ставот (1) на овој член обврзникот го остварува врз основа на ваучер издаден од Агенцијата за млади и спорт, согласно со Законот за спортот.

(4) За користење на правото од ставот (1) на овој член даночниот обврзник доставува до Управата за јавни приходи барање за даночно ослободување за донирање финансиски средства на спортски субјекти.

(5) Управата за јавни приходи во рок од 15 дена го потврдува или одбива барањето од ставот (4) на овој член.

(6) Даночниот обврзник, во рок од 15 дена по потврденото барање од ставот (5) на овој член, до Управата за јавни приходи доставува известување за извршена донација.

(7) По доставување на известувањето од ставот (6) на овој член, даночниот обврзник може да го користи правото од ставот (1) на овој член.

(8) Користењето на правото за намалување на пресметаниот данок на добивка согласно одредбите на овој член, го исклучува правото на даночно поттикнување кај данокот на добивка согласно со Законот за донацији и спонзорства во јавните дејности.

(9) Доколку на даночниот обврзник или на лице поврзано со него, му бидат вратени донирани финансиски средства од страна на спортските субјекти од ставот (2) на овој член, директно или преку набавка на стоки и услуги, обврзникот го должи данокот кој би го платил доколку не го користел ослободувањето од овој член.

(10) Даночниот обврзник кој го користи даночното ослободување пропишано во ставот (1) на овој член може да донира во еден спортски субјект од секој вид спорт.

(11) Начинот на спроведување на даночното ослободување од ставот (1) на овој член го пропишува министерот за финансии.

(12) Износот на вредноста на издадените ваучери врз основа на кои обврзниците го остваруваат правото на даночно ослободување од ставот (1) на овој член изнесува 6 милиони евра годишно.“.

Член 16

Членовите 30-б и 30-в се briшат.

Член 17

Во членот 39 по ставот (1) се дадава нов став (2), кој гласи:

„(2) При престанување на условите за даночно ослободување од членот 28 ставови (3) и (4) и членот 30-а од овој закон, данокот на добивка се утврдува и плаќа врз основа на образец „ДД-ДО“, кој се доставува до Управата за јавни приходи во рок 30 дена од денот на престанување на условите за даночно ослободување.“.

По ставот (2) кој станува став (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) Обврзниците од членот 4-а став (3) од овој закон се должни утврдувањето на данокот на вкупен приход да го вршат врз основа на даночен биланс на непрофитни организации – образец „ДБ-НП/ВП“ кој се доставува до Управата за јавни приходи во рокот пропишан за поднесување на годишната сметка согласно со Законот за сметководството за непрофитните организации, а плаќањето на данокот се врши најдоцна во рок од 30 дена по рокот за доставување на образецот.

(5) Формата и содржината на образецот од ставот (2) и образецот од ставот (4) на овој член ги пропишува министерот за финансии.“.

Член 18

Во членот 40 по ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

„(3) Даночните обврзници кои донирале средства согласно со членот 30-а од овој закон имаат право на намалување на месечните аконтации од ставот (1) на овој член во висина од дадената донација, но најмногу до 50% од износот на месечните аконтации на данокот на добивка.

(4) Обврската за плаќање на месечни аконтации не се однесува на организациите од членот 4-а став (3) и трговските друштва од членот 31 од овој закон.“.

Член 19

Во членот 44 став (1) точката 1) се менува и гласи:

„не го плати утврдениот данок на вкупен приход во пропишаниот рок (член 39 ставови (3) и (4));“.

По точката 4) се додава нова точка 5), која гласи:

„5) Не го плати утврдениот данок на добивка во пропишаниот рок (член 39 став (2)).“

Член 20

Во членот 46 став (1) по зборот „приходи“ се додаат зборовите: „извештај и“, а зборовите: „член 39“ се заменуваат со зборовите: „член 12-а, ставови (1) и (2) и член 39“.

Член 21

(1) Даночните обврзници кои согласно со Законот за данокот на добивка („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/10, 47/11, 135/11, 79/13 и 13/14), биле ослободени од обврската за плаќање данок на не-распределена добивка, а кои по започнувањето на примената на овој закон ќе вршат покривање на загубите од акумулираните добивки остварени во периодот од 2009 до 2013 година имаат обврска да пресметаат и платат данок на добивка.

(2) Пресметувањето и плаќањето на данокот од ставот (1) на овој член се врши на образецот „ДД-ПЗ“.

(3) Формата и содржината на образецот од ставот (2) на овој член ги пропишува министерот за финансии.

Член 22

Подзаконските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 23

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува од 1 јануари 2019 година.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TATIMIN MBI FITIM

Neni 1

Në Ligjin për tatimin mbi fitim („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë“ numër 112/14, 129/15, 23/16 dhe 190/16) pas nenit 4 shtohet nen i ri i 4-a si vijon:

“Neni 4-a

(1) Shoqatat e qytetarëve, fondacionet, lidhjet si dhe çdo formë organizative e organizatës së huaj si dhe formë tjetër e bashkimit (në tekstin e mëtejmë: organizata), të regjistruara në pajtim me Ligjin për shoqata dhe fondacione, nuk janë obligues për tatim mbi fitim.

(2) Si të ardhura të jotatimueshme për organizatat nga paragrafi (1) i këtij neni konsiderohen: të ardhura prej anëtarësive, donacione vullnetare, donacione, grante, dhurata (me para, të mira, të drejtë pronësore), testamente, legata, të ardhura prej dividendave nga shoqëritë tregtare të themeluara me mjete të shoqatës dhe të ardhura nga Buxheti i Republikës, buxhetet e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe Buxheti i Qytetit të Shkupit në bazë të programeve paraprakisht të miratuar (projekte) të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë, përkatësisht ministritë kompetente, këshillat e njësive të vetëqeverisjes lokale dhe Këshilli i Qytetit të Shkupit.

(3) Organizatata nga paragrafi (1) i këtij neni të cilat realizojnë të ardhura nga kryerja e veprimitarisë ekonomike në kuadër të veprimit të tyre joprofitabil, për shkak të shmangjes së konkurrencës jolojale me subjektet të cilave fitimi i realizuara nga kryerja e veprimitarisë ekonomike u tativohet, bëhen obligues përllogaritje dhe pagesë të tativit mbi të ardhurat e përgjithshme, nëse të ardhurat e përgjithshme vjetore të veprimitarisë ekonomike janë më të larta se 1.000.000 denarë.

(4) Tatimi mbi të ardhurat e përgjithshme për obliguesit nga paragrafi (3) i këtij neni përllogaritet dhe paguhet në lartësi prej 1% të shumës së të ardhurave të përgjithshme të realizuara nga veprimitaria ekonomike në vitin kalendarik, për shumën që tejkalon 1.000.000 denarë.“.

Neni 2

Në nenin 8 pas fjalës „shpenzime“ shtohen fjalët: “dhe të ardhurat më pak të paraqitura”.

Neni 3

Në nenin 9 paragrafi (1) pika 2) në alinenë 8 pas fjalës: „shumë“ shtohen fjalët: “por më së shumti deri 60.000 denarë në nivel vjetor“.

Pas pikës 3-a shtohet pikë e re 3-b) si vijon:

“3-b) kompensimi i shpenzimeve për ushqim të punësuarve të cilët punojnë gjatë orëve të natës, mbi shumat e përcaktuara me Ligjin për marrëdhëniet e punës;“.

Në pikën 5) fjalë „katër“ zëvendësohet me fjalën „dy“.

Pas pikës 5) shtohet pikë e re 5-a) si vijon:

“5-a) shpenzime në bazë të premive të paguara përsigurim të jetës mbi shumën prej dy pagave mesatare mujore bruto, të paguara vitin e kaluar në Republikën e Maqedonisë, në nivel vjetor për çdo të punësuar;“.

Нë pikën 7) fjalët: "dhe mungesa që nuk janë shkurtuar prej ngjarjeve të jashtëzakonshme (vjedhje, zjarr apo katastrofa tjera natyrore), të cilat nuk janë në harxhim të pagës së personit përgjegjës" shlyhen.

Pas pikës 7) shtohet pikë e re 7-a) si vijon:

"7-a) mungesa që nuk janë shkaktuar prej ngjarjeve të jashtëzakonshme (vjedhje, zjarr apo katastrofa tjera natyrore), të cilat nuk janë në harxhim të pagës së personit përgjegjës;".

Pas pikës 10) shtohet pikë e re 10-a) si vijon:

"10-a) shpenzimet për donacione në sport në pajtim me nenin 30-a të këtij ligji;".

Нë pikën 16) lidhëza "dhe" zëvendësohet me pikëpresje.

Нë pikën 17) fjalët: "taksë radiodifuzive" shlyhen.

Pas pikës 17) shtohet pikë e re 18) si vijon:

"18) shpenzimet për shumën neto të të ardhurave në bazë të suksesit afarist mbi shumën në të cilën janë përllogaritur kontributet në pajtim me ligj.".

Neni 4

Pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a si vijon:

"Neni 9-a

(1) Shpenzimet që nuk janë të pranuara për qëllime tatimore dhe shpenzimet për amortizim të vlerës së rivalorizuar të mjeteve materiale dhe jomateriale.

(2) Shpenzimet për amortizim të mjeteve materiale dhe jomateriale njihen si shpenzim në bilancin tatimor deri në shumën e përllogaritur të vlerës së blerjes së mjeteve me aplikim të shkallëve amortizuese të caktuara me Nomenklaturën e mjeteve për amortizim.

(3) Metoda e zgjedhur e amortizimit aplikohet deri në amortizim final të mjetit të veçantë apo grupit të mjeteve.

(4) Mjet i amortizuar apo grup i mjeteve nuk mund sërisht të përfshihen në përllogaritjen e amortizimit gjatë përcaktimit të bazës për tatimin.

(5) Vlera e ngelur aktuale e mjeteve të cilat nuk mund të përdoren më tej mund të amortizohet në tërësi pavarësisht nga jetëgjatësia, me ç'rast për amortizimin e tillë në tërësi të futet si shpenzim gjatë përcaktimit të bazës për tatimin, në bazë të pajtimit të lëshuar nga Drejtoria për të Ardhura Publike, sipas kërkësës së parashtruar me shkrim më së shumti deri në 31 janar të vitit që vijon pas vitit për të cilin parashtrohet kërkesa.

(6) Qeveria e Republikës së Maqedonisë e përcakton Nomenklaturën e mjeteve për amortizim dhe shkallët vjetore të amortizimit, si dhe mënyrën e përllogaritjes së amortizimit, përkatesisht shlyerjen e vlerës së mjeteve materiale dhe jomateriale."

Neni 5

Нë nenin 10 në paragrafin (1) fjalët: "dhe taksë radiodifuzive" shlyhen.

Нë paragrafin (2) fjalët: "nëse është miratuar vendim i plotfuqishëm gjyqësor, kurse" shlyhen.

Neni 6

Нë nenin 11 pika (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Dispozita nga paragrafi (1) i këtij nenit nuk aplikohet për hua që janë dhënë për persona juridikë rezidentë të Republikës së Maqedonisë.".

Neni 7

Neni 12 ndryshohet si vijon:

"(1) Shpenzim që nuk është i pranuar dhe të ardhura të paraqitura më pak për qëllime tatimore është dallimi pozitiv mes çmimit të transaksionit të kryer afarist apo financiar ndërmjet personave të lidhur (çmimit transferues) dhe çmimit tregtar, edhe atë:

1) shuma e dallimit pozitiv ndërmjet shpenzimeve që rezultojnë nga transaksioni sipas çmimit transferues dhe shpenzimeve që rezultojnë nga ai transaksion sipas çmimit të caktuar në pajtim me parimin "një shtrirje dore" (arm's length principe), apo

2) shuma e dallimit pozitiv ndërmjet shpenzimeve që rezultojnë nga transaksioni sipas çmimit të caktuar në pajtim me parimin "një shtrirje dore" dhe të ardhurave që rezultojnë nga ai transaksion për çmim transferues.

(2) Principi "një shtrirje dore" nënkupton që transaksionet afariste dhe financiare ndërmjet personave të lidhur bëhen me çmime dhe sipas kushteve në të cilat ato transaksione nuk dallojnë prej atyre ndërmjet personave që nuk kanë raport në rrithana të krahasueshme.

(3) Parimi "një shtrirje dore" ka të bëjë me të gjitha transaksionet ndërmjet personave të lidhur, duke i përfshirë edhe ata që kanë të bëjnë me: pronë materiale dhe jomateriale, shërbime afariste dhe financiare, shërbime brenda grupacionit, kompensim për të drejta autoriale, aksione, derivate, letra tjera me vlerë, instrumente tjera financiare si dhe çfarëdo transaksioni tjeter që mund të ndikojnë mbi fitimin apo humbjen e personave të lidhur.

(4) Gjatë përcaktimit të çmimit të transaksioneve në pajtim me parimin "një shtrirje dore" përdoren metodat në vijim:

- 1) metoda e çmimit të krahasueshëm të pakontrolluar;
- 2) metoda e çmimit të rishitjes;
- 3) metoda e çmimit të kostos;
- 4) metoda e neto marzhës transaksionale;
- 5) metoda e ndarjes së fitimit;
- 6) cila do metoda tjeter nëse aplikimi i metodave paraprakisht të përmendura nuk është adekuat.

(5) Për secilën kategorji të transaksioneve, përkatesisht grup transaksione të llojit të njëjtë, obliguesi e zgjedh metodën më adekuate për përcaktim të çmimit të transaksionit në pajtim me parimin "një shtrirje dore".

Neni 8

Pas nenit 12 shtohen dy nene të reja 12-a dhe 12-b, si në vijim:

"Neni 12-a

(1) Obliguesi është i detyruar për transaksionet nga nenii 12 të këtij ligji të parashtrøjë raport, me parashtrimin e bilancit tatimor.

(2) Me përjashtim të paragrafit (1) të këtij nenit, obliguesi parashtron raport në formë të shkurtuar me parashtrim të bilancit tatimor, nëse vlera e përgjithshme e transaksioneve me personat e lidhur gjatë vitit nuk tejkalon 10.000.000 denarë, apo nëse ka transaksione vetëm me persona të lidhur rezidentë të Republikës së Maqedonisë.

(3) Formën dhe përbajtjen e raportit nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij nenit, llojet e metodave për përcaktim të çmimit të transaksionit në pajtim me parimin "një shtrirje dore" dhe mënyrën e aplikimit të tyre i përcakton ministri i Financave.

Neni 12-b

Dispozitat nga nenii 12 dhe nenii 12-a të këtij ligji nuk kanë të bëjnë me obliguesit të cilët gjatë vitit kanë realizuar të ardhura të përgjithshme në shumë prej 60.000.000 denarë".

Neni 9

Në nenin 13 në paragrafin (1) fjalët: "që nuk është bankë apo institucion tjetër i autorizuar kreditor," shlyhen.

Në paragrafin (2) fjalët: "që nuk është bankë apo institucion tjetër i autorizuar kreditor, përkatësisht nuk janë pranuar drejtpërdrejtë apo tërthorazi nga institucionet ndërkombëtare financiare dhe hua për të cilat garanton Republika e Maqedonisë," shlyhen.

Neni 10

Në nenin 14 fjalët: "që nuk është bankë ose institucion tjetër i autorizuar kreditor" shlyhen.

Neni 11

Në nenin 15 në paragrafin (1) përqindja "25%" zëvendësohet me përqindjen "20%".

Në paragrafin (3) përqindja "25%" zëvendësohet me përqindjen "20%".

Neni 12

Neni 16 ndryshohet si vijon:

"(1) Dy persona konsiderohen të lidhur kur:

1) Njëri prej tyre ka fituar, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet subjektit tjetër, pjesë ose aksione të cilat në kryegjënë themelore të personit tjetër janë përfaqësuar me të paktën 20% ose kur i takojnë të paktën 20% të votave të tij në mbledhjen e bashkëthemeluesve, respektivisht kuvendin;

2) Cili do person i tretë, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet subjektit tjetër, ka fituar pjesë ose aksione të cilat në kryegjënë themelore në secilin nga personat e lidhur janë përfaqësuar me të paktën 20% ose kur personit i takon të paktën 20% e të gjitha votave në mbledhjen e bashkëthemeluesve, respektivisht kuvendin, për çdo person të lidhur;

3) Një ose më tepër drejtorë ekzekutivë ose joekzekutivë ose anëtarë të këshillit drejtues ose mbikëqyrës të një personi, janë drejtorë ekzekutivë ose joekzekutivë ose anëtarë të këshillit drejtues ose mbikëqyrës, në person tjetër;

4) Hua e ndarë ose e garantuar nga një person përbën më tepër se 20% të vlerës kontabiliste nga mjetet e përgjithshme të personit të tretë;

5) Njëri person, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet subjektit tjetër, fiton të paktën 20% të fitimit të personit tjetër, si rezultat i marrëveshjes për bashkëpunim afarist ndërmjet dy personave;

6) Njëri person është njësia afariste e vazhdueshme e personit tjetër;

7) Njëri person kryen transaksione afariste dhe financiare me person tjetër i cili është rezident në shtet në të cilin procedura e tatimit mbi fitimin është 25% më e ulët se shkalla e tatimit mbi fitimin në Republikën e Maqedonisë.

(2) Për qëllimin e paragrafit (1) pikat 1) dhe 2) të këtij neni, pjesëmarrja, aksionet ose të drejtat e votës të personit fizik nuk konsiderohen së bashku me të njëjtat e partnerit martesor, kushërinje në vijë të parë, vëllezër, motra, kujdestarë dhe adoptues".

Neni 13

Në nenin 17 paragrafi (1) pas fjalës "detyrime" shtohen fjalët: "dhe mjetet pagesore të kthyera të cilat sipas natyrës së tyre ekonomike janë hua,".

Neni 14

Në nenin 28 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Me fitim të riinvestuar nga paragrafi (1) i këtij neni nënëkuptohen investimet e kryera nga fitimi për qëllime zhvillimore, respektivisht investime në mjete materiale (patundshmëri, stabilimente dhe pajisje), përfshirë edhe investime në mjete materiale të furnizuara nëpërmjet lizingut, si dhe në mjete jo materiale (softuer kompjuterik dhe patenta) për zgjerimin e veprimtarisë së obliguesit tatimor, përpos për investime në automjete, mobilie, qilima, mjete audio vizuale, elektro-shtëpiake, veprat artistike nga arti figurativ dhe i aplikuar dhe investime të tjera të cilat shërbejnë për qëllime administrative.".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Nëse obliguesit tatimor i tjetëson mjetet të cilat i ka fituar nëpërmjet riinvestimit të fitimit në afat prej pesë vjetësh nga dita kur është kryer investimi, i detyrohet tatimit të cilin do ta kishte paguar nëse nuk i kishte përdorur lehtësimet nga paragrafi (1) i këtij neni".

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Në rast të prishjes së marrëveshjes për lizing financiar, obliguesi tatimor i detyrohet tatimit të cilin do ta kishte paguar nëse nuk do t'i kishte përdorur lehtësimet nga paragrafi (1) i këtij neni".

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Neni 15

Neni 30 - a ndryshohet si vijon:

"(1) Obliguesit i cili ka dhënë donacion mjete financiare në subjekte sportive, të cilat janë paguar në llogari të veçantë me dedikim, i zvogëlohet tatimi i përllogaritur mbi fitimin për shumën e mjeteve të donuara, por më së shumti deri në 50% të tatimit të përllogaritur.

(2) Subjektit sportive nga paragrafi (1) i këtij neni paraqesin federata sportive nacionale, klubet e sportit, subjekte të tjera juridike të cilat kanë aktvendim për kryerjen e veprimtarisë sport, si dhe sportistë aktivë të cilët garojnë në sporte individuale të cilët këtë status e kanë fituar sipas kushteve dhe kritereve të përcaktuara në Ligjin për sport.

(3) Të drejtën nga paragrafi (1) i këtij neni obliguesi e realizon në bazë të vauçerit të lëshuar nga Agjencia për të Rinj dhe Sport, në pajtim me Ligjin për sport.

(4) Për shfrytëzimin e të drejtës nga paragrafi (1) i këtij neni obliguesi tatimor paraqet te Drejtoria e të Ardhurave Publike kërkesë për lirim tatimor për dominin e mjeteve financiare për subjekte sportive.

(5) Drejtoria e të Ardhurave Publike në afat prej 15 ditësh e konfirmon ose refuzon kërkesën nga paragrafi (4) i këtij neni.

(6) Obliguesi tatimor në afat prej 15 ditësh pas kërkesës së konfirmuar nga paragrafi (5) i këtij neni, te Drejtoria e të Ardhurave Publike paraqet njofitim për donacionin e kryer.

(7) Pas dorëzimit të njofimit nga paragrafi (6) i këtij neni, obliguesi tatimor mund të shfrytëzojë të drejtën nga paragrafi (1) i këtij neni.

(8) Shfrytëzimi i të drejtës për zvogëlimin e tatimit të përllogaritur mbi fitimin në pajtim me dispozitat e këtij ligji, e përjashton të drejtën e inkurajimit tatimor te tatimi mbi fitimin në pajtim me Ligjin për donacione dhe sponzorime në veprimtaritë publike.

(9) Nëse obliguesit tatimor ose personit të lidhur me të, do t'i kthehen mjetet financiare të donuara nga subjektit sportive nga paragrafi (2) i këtij neni, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet furnizimit të mallrave dhe shërbimeve, obliguesi i detyrohet tatimit të cilin do ta kishte paguar nëse nuk e kishte përdorur lirim nga ky nen.

(10) Obliguesi tatimor i cili e përdor lirimin tatimor të përcaktuar në paragrafin (1) të këtij neni mund të bëjë donacion në një objekt sportiv të qdo lloj sporti.

(11) Mënyrën e realizmit të lirimit tatimor nga paragafi (1) i këtij neni e përcakton ministri i Financave.

(12) Shuma e vlerës së vauçerëve të lëshuar në bazë të të cilëve obliguesi e realizon të drejtën e lirimit tatimor nga paragafi (1) i këtij neni është 6 milion euro në nivel vjetor.".

Neni 16

Nenet 30-b dhe 30-v, shlyhen.

Neni 17

Në nenin 39 pas paragafi (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Gjatë pushimit të kushteve për lirim tatimor nga neni 28 paragrafët (3) dhe (4) dhe neni 30-a të këtij ligji, tatimi mbi fitimin përcaktohet dhe paguhet në bazë të formularit "DD-DO", i cili dorëzohet në Drejtoreni e të Ardhurave Publike në afat prej 30 ditësh nga dita e pushimit të kushteve për lirim tatimor.".

Pas paragafit (2), i cili bëhet paragraf (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5) si vijojnë:

"(4) Obliguesit nga neni 4-a paragrafi (3) të këtij ligji janë të obliguar përcaktimin e tatimit të të ardhurave të përgjithshme ta kryejnë në bazë të bilancit tatimor të organizatave joftimprurëse - formulari "DB-NP/VP" i cili dorëzohet në Drejtoreni e të Ardhurave Publike në afatin e përcaktuar për organizata jo fitimprurëse, ndërsa pagesa e tatimit kryhet më së voni në afat prej 30 ditësh pas afatit për dorëzimin e formularit.

(5) Formën dhe përbajtjen e formularit nga paragafi (2) dhe formularin nga paragafi (4) të këtij neni i përcakton ministri i Financave."

Neni 18

Në nenin 40 pas paragafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4) si vijon:

"(3) Obliguesit tatimore të cilët kanë dhuruar mjete në pajtim me ninen 30-a të këtij ligji kanë të drejtë përvogëlimin e akontacioneve mujore nga paragafi (1) i këtij neni në lartësi të donacionit të dhënë por më së shumti deri në 50% të shumës së akontacioneve mujore të tatimit mbi fitim.

(4) Obligimi për pagesën e akontacioneve mujore nuk vlen për organizatat nga neni 4-a paragrafi (3) dhe shoqëritë tregtare nga neni 31 i këtij ligji".

Neni 19

Në nenin 44 paragafi (1) pika 1) ndryshohet si vijon:

"nuk e paguan tatimin e përcaktuar mbi të ardhurat e përgjithshme në afatin e përcaktuar (neni 39 paragrafët (3) dhe (4)),".

Pas pikës 4) shtohet pikë e re 5) si vijon:

"5) Nuk e paguan tatimin e përcaktuar mbi fitimin në afatin e përcaktuar (neni 39 paragrafi (2))."

Neni 20

Në nenin 46 paragrin (1) pas fjalëve "të ardhura" shtohen fjalët: "raporte dhe" ndërsa fjalët: "neni 39" zëvendësohen me fjalët: "neni 12-a, paragrafët (1) dhe (2) dhe neni 39".

Neni 21

(1) Obliguesit tatimore të cilët në pajtim me Ligjin përtatim mbi fitimin ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002, 51/2003, 120/2005, 139/2006, 160/2007, 159/2008, 85/10, 47/11, 135/11, 79/13 dhe 13/14), janë liruar nga obligimi për pagesën e tatimit mbi fitim të pa shpërndarë ndërsa të cilët pas fillimit të zbatimit të këtij ligji do të bëjnë mbulimin e humbjeve nga fitimet e akumuluara të realizuara në periudhën nga viti 2009 deri në vitin 2013, kanë obligim të përllogarisin dhe paguajnë tatimin mbi fitim.

(2) Përllogaritja dhe pagesa e tatimit nga paragafi (1) i këtij neni kryhet në formularin "DD-P3".

(3) Formën dhe përbajtjen e formularit nga paragafi (2) të këtij neni i përcakton ministri i Financave.

Neni 22

Dispozitat nënligjore të parashikuara me këtë ligj do të vlejnë në afat prej 30 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 23

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2019.

4644.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерските друштва,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7558/1

28 декември 2018 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р Гorge Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Талат Цафери, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА

Член 1

Во Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 и 23/16), во членот 3 по точката 9 се додава нова точка 9-a., која гласи:

„9-a. „Стекнување“ е директно или индиректно стекнување на хартии од вредност во акционерско друштво од страна на едно лице, самостојно или заедно со лицата со кои дејствува заеднички.“.

Член 2

Во членот 5 став (1) во точката 1) по зборот „вредност“ се додаваат зборовите: „во целното друштво“.

Во точката 3) сврзникот „и“ на крајот од реченицата се заменува со точка и запирка.

Во точката 4) точката на крајот од реченицата се заменува со сврзникот „и“ и се додава нова точка 5), која гласи:

„5) лица кои на Собрание на акционери на целното друштво предложиле, именување или разрешување на членови на орган на управување, односно надзорен одбор, или други одлуки кои се однесуваат на стратешките и деловните политики на друштвото, предметот на работење, како и статусните промени, а кои се носат со мнозинство од присутните гласови на Собранието и кои гласале за донесување на такви одлуки.“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Се смета дека лица дејствуваат заеднички кога едно од нив непосредно или посредно го контролира другото лице или другите лица.“.

Во ставот (2) кој станува став (3) воведната реченица се менува и гласи: „Се смета дека лице дејствува заеднички со правно лице ако:“.

По ставот (3) се додаваат два нови става (4) и (5), кои гласат:

„(4) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат и две правни лица кои се друштва со значајно учество, мнозинско учество во акционерско друштво или друштво со ограничена одговорност, или со мнозинско право на одлучување, друштва со заемно учество, како и зависно и владејачко друштво согласно со Законот за трговски друштва.

(5) За лица кои дејствуваат заеднички се сметаат и содружници во друштво со ограничена одговорност, доколку поединечно имаат значајно учество во основната главнина на друштвото, односно поседуваат најмалку 20% од основната главнина на друштвото.“.

Во ставот (3) кој станува став (6) бројот „5“ се заменува со бројот „4“, а точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: „,како и родени браќа и сестри, брат и сестра по татко, односно по мајка.“.

Ставот (4) станува став (7).

По ставот (5) кој станува став (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:

„(9) Полномошникот од ставот (8) на овој член задолжително ја известува Комисијата за намерата и причините за давањето на полномошната од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одржувањето на Собранието на акционери.

(10) Доколку полномошникот од ставот (8) на овој член не ја извести Комисијата ќе се смета дека остварувањето на правото на глас врз основа на овластувањата дадени од повеќе акционери на тоа лице е прикриен начин на договорање чија цел е стекнување и зацврстување на контролата врз целното друштво согласно со ставот (8) од овој член.“.

Во ставот (6) кој станува став (11) зборовите: „,(1), (2) и (5)“ се заменуваат со зборовите: „,(1), (2), (4) и (5)“.

Член 3

Членот 7 се менува и гласи:

„(1) Правните акти и другите дејствија за кои со овој закон е предвидено објавување, се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ и најмалку во еден дневен весник што редовно излегува на територијата на Република Македонија.

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, проспектот на преземачот се објавува на интернет страницата на овластената берза, овластениот депозитар, Комисијата, на преземачот и на целното друштво.“.

Член 4

Во член 9 ставот (1) се менува и гласи:

„Лицето кое само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички, стекне 25% или повеќе од хартиите од вредност со право на глас (во натамошниот текст: контролен праг за преземање) издадени од определено акционерско друштво, вклучувајќи ги и акциите кои претходно ги поседувало, задолжително дава понуда за преземање на преостанатите хартии од вредност, под услови и на начин утврдени со овој закон.“.

Член 5

По членот 9 се додава нов наслов и нов член 9-а, кои гласат:

„Ограничување на право на глас**Член 9-а**

Од денот на објавувањето на намерата за преземање до денот на донесување на решението на Комисијата за исходот на понудата со кое е утврдено дека понудата е успешна, акциите со кои е надминат контролниот праг не носат право на глас.“.

Член 6

Во членот 12 став (2) зборовите: „објавување на понудата“ се заменуваат со зборовите: „известувањето за намерата за преземање согласно со членот 22 став (1) од овој закон“.

Член 7

Во членот 22 став (1) по зборовите: „овластената берза“ се додаваат зборовите: „овластениот депозитар“.

Во ставот (4) по зборот „достигнал“ се додаваат зборовите: „односно надминат“, а по зборот „достигнувањето“ се додаваат зборовите: „односно надминувањето“.

Член 8

По членот 26 се додава нов наслов и нов член 26-а, кои гласат:

„Посебни услови за намера за преземање**Член 26-а**

(1) По исклучок од членот 26 став (1) од овој закон, кога лице само или заедно со лицата со кои дејствува заеднички објавило намера за преземање согласно со членот 22 од овој закон, а во постапката за преземање му е потребна претходна дозвола, односно согласност од странски надлежен орган, односно странски надлежни органи, тела и институции, барањето за добивање дозвола за понуда за преземање до Комисијата го доставува најдоцна во рок од 12 месеци од денот на објавата на намерата.

(2) Во периодот од објавување на намерата до истекот на рокот од ставот (1) на овој член, лицето не смее да ги отуѓи акциите кои ги поседува во целното друштво.

(3) Намерата за преземање од членот 22 од овој закон мора да содржи напомена дека на лицето му е потребна претходна дозвола, односно согласност од странски надлежен орган, односно странски надлежни органи, тела и институции и дека доколку таквата дозвола, односно согласност не се добие, лицето се откажува од намерата за преземање и нема да биде дадена понуда за преземање.

(4) Доколку лицето ја добие дозволата, односно согласноста од ставот (1) на овој член, е должно во рок од 15 работни дена да поднесе барање за добивање на дозвола за понуда за преземање и проспект до Комисијата.

(5) Доколку странскиот надлежен орган, односно странските надлежните органи, тела и институции отфрлат, односно одбијат да издадат дозвола, односно согласност, лицето е должно во рок од еден работен ден од добивање на актот со кој се отфрла, односно одбива дозволата, односно согласноста да ги извести субјектите од членот 22 став (1) од овој закон дека дозволата, односно согласноста не е издадена и дека се откажува од намерата за преземање и нема да даде понуда за преземање на целното друштво.

(6) Доколку во рокот од ставот (1) на овој член, лицето не обезбеди дозвола, односно согласност од странски надлежен орган, односно странски надлежни органи, тела и институции, е должно во рок од еден работен ден по истекот на рокот од 12 месеци, да ги извести субјектите од членот 22 став (1) од овој закон дека дозволата, односно согласноста не е обезбедена и дека се откажува од намерата за преземање и нема да даде понуда за преземање на целното друштво.

(7) Доколку лицето не ги достави известувањата во роковите од ставовите (5) и (6) на овој член, односно не поднесе барање во рокот од ставот (4) на овој член до Комисијата ќе се смета дека дозволата односно согласноста е одбиена при што Комисијата ќе ја извести јавноста и субјектите од членот 22 став (1) од овој закон дека лицето се откажува од намерата за преземање и нема да има понуда за преземање.

(8) Известувањата од ставовите (5) и (6) на овој член се објавуваат на интернет страницата на субјектите од членот 22 став (1) од овој закон.

(9) Доколку лицето не го надминало контролниот праг и доколку не добие дозвола, односно согласност од ставот (1) на овој член, смее да ги отуѓи акциите кои ги поседува во целното друштво, само по истек на 30 дена од денот на објавувањето на известувањата од ставовите (5), (6) и (7) на овој член. Доколку лицето одлучи да ги отуѓи акциите, е должно субјектите од членот 22 став (1) од овој закон да ги извести за бројот на акции кои ги поседува во целното друштво и за бројот на акциите кои има намера да ги отуѓи.

(10) Доколку лицето го надминало контролниот праг и доколку не добие дозвола, односно согласност од ставот (1) на овој член, е должно да ги отуѓи акциите со кои го надминува контролниот праг во целното друштво во рок од 60 дена по истекот на рок од 30 дена од објавувањето на известувањата од ставовите (5), (6) и (7) на овој член.

(11) Доколку лицето во рок од 60 дена не постапи согласно со ставот (10) на овој член, соодветно се применуваат одредбите од членовите 57 и 58 од овој закон.

(12) Во случаите од ставовите (5), (6) и (7) на овој член, лицето од ставот (1) на овој член не може да даде понуда за преземање пред истекот на една година од

денот на известувањето дека нема да даде понуда за преземање односно дека нема да има понуда за преземање.“.

Член 9

Членот 57 се менува и гласи:

„(1) Во случај кога лице/лица кои дејствуваат заеднички го достигнале, односно надминале контролниот праг, а не објави намера, односно понуда за преземање согласно со овој закон, Комисијата донесува решение со кое го задолжува лицето/лицата кои го достигнале, односно надминале контролниот праг согласно со овој закон, да даде намера за преземање согласно со членот 22 од овој закон, при што Комисијата со донесеното решение утврдува дека на лицето/лицата акциите со кои го надминуваат контролниот праг, не му носат право на глас.

(2) Доколку лицето/лицата не достави намера за преземање во рокот утврден во решението од ставот (1) на овој член, а се' уште го надминува контролниот праг на преземање, Комисијата донесува решение со кое го задолжува да ги оттуѓи акциите во определен рок, кој не може да биде подолг од шест месеци.

(3) На лицето кое нема да ги отуѓи акциите во рокот определени со решението од ставот (2) на овој член, Комисијата со решение му наложува во рок од 10 дена од добивањето на решението да ја овласти Комисијата во негово име да спроведе продажба на акциите.

(4) Лицето е должно да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член.

(5) За лицето кое нема да го даде овластувањето во рокот од ставот (3) на овој член, Комисијата донесува решение со кое утврдува дека акциите, покрај правото на глас, не му носат и право на исплата на дивиденда.

(6) Комисијата во рок од осум дена од донесување на решението од ставот (5) на овој член донесува решение за спроведување на продажба на акциите во име на лицето од ставот (5) на овој член.

(7) Доколку во периодот од донесувањето на решението од ставот (5) на овој член до продажбата на акциите друштвото им исплати дивиденда на останатите акционери, дивидендата за акционерот од ставот (5) на овој член се распределува во општата резерва на друштвото.

(8) Доколку лицето/лицата постапи по решението од ставот (1) на овој член објави намера, односно понуда за преземање, по успешното завршување на постапката за преземање, Комисијата со решението од членот 49 од овој закон со кое ја утврдува успешноста на понудата за преземање, истовремено го укинува и ограничувањето на правото на глас од акциите со кое го има надминато контролниот праг согласно овој закон.

(9) Доколку лицето/лицата на кое му се ограничени правата на глас согласно со ставовите (1) и (2) на овој член ги продаде акциите во утврдениот рок од ставот (2) на овој член, истите се префраат на новиот сопственик без ограничување.

(10) Во случај кога Комисијата има донесено решението од ставот (1) на овој член поради утврдено заедничко дејствување на повеќе лица, а во меѓувреме поради продажба на акции од страна на кое било од лицата кои дејствуваат заеднички, при што тие повеќе не го надминуваат контролниот праг, Комисијата носи решението со кое се утврдува дека акциите на останатите лица носат право на глас и право на дивиденда.

(11) Против решенијата на Комисијата од ставовите (1), (2), (3), (5), (6) и (10) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 работни дена од денот на приемот.

(12) Жалбата од ставот (11) на овој член не го одлага извршувањето на решенијата на Комисијата.“.

Член 10

Во член 58 ставот (1) се менува и гласи:

„Продажбата на акциите од членот 57 став (6) од овој закон ја спроведува лице овластено од Комисијата, по пат на јавна берзанска аукција, согласно со правила на овластена берза одобрени од Комисијата.“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Лицето од ставот (1) на овој член е должно во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението од членот 57 став (6) од овој закон да го објави датумот на одржување на една или повеќе јавни берзански аукции во „Службен весник на Република Македонија“, во најмалку два дневни весника и на интернет страницата на Комисијата.“.

По ставот (10) се дадава нов став (11), кој гласи:

„(11) Истовремено со донесувањето на решението од членот 57 став (6) од овој закон, Комисијата издава решение до Централниот депозитар за хартии од вредност за упис на забрана за располагање со акциите кои се предмет на продажба од страна на нивните сопственици од членот 57 став (6) од овој закон.“.

Во ставот (11) кој станува став (12) бројот „1“ се заменува со број „6“.

Ставот (12) станува став (13).

Ставот (13) кој станува став (14) се менува и гласи:

„Централниот депозитар за хартии од вредност ја брише забраната од ставот (11) на овој член по добиено известување од страна на Комисијата.“.

Член 11

Во член 68 ставот (8) се менува и гласи:

„Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од ставот (6) на овој член, овластеното лице од страна на Комисијата поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до Прекршочната комисија при Комисијата“.

Член 12

Во членот 69 став (1) во точката 1) по зборот „стравови“ се дадава бројот „(1)“.

По точката 9) се додаваат пет нови точки 9-а), 9-б), 9-в), 9-г) и 9-д), кои гласат:

„9-а) ги отуѓи акциите кои ги поседува во целното друштво спротивно на членот 26-а став (2) од овој закон;

9-б) не поднесе барање за добивање на дозвола за понуда за преземање и проспект во рокот од членот 26-а став (4) од овој закон;

9-в) не ги извести субјектите од членот 22 став (1) од овој закон во роковите од членот 26-а ставови (5), (6) и (9) од овој закон;

9-г) не ги објави известувањата согласно со членот 26-а став (8) од овој закон;

9-д) ги отуѓи акциите пред истек на рокот од членот 26-а ставови (9) и (10) од овој закон;“.

По точката 20) се додаваат три нови точки 20-а), 20-б) и 20-в), кои гласаат:

„20-а) не достави намера за преземање согласно со членот 57 став (1) од овој закон;

20-б) не ги отуѓи акциите во роковите определени со решението на Комисијата согласно со членот 57 став (2) од овој закон;

20-в) не го даде овластувањето за продажба на акциите во негово име од страна Комисијата согласно со членот 57 став (3) од овој закон;“.

Член 13

По членот 73 се додава нов член 73-а, кој гласи:

„Член 73-а

(1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на полномошник - правно лице, односно трговец поединец, ако не ја извести Комисијата согласно со членот 5 став (9) од овој закон.“.

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече за прекршоците од ставот (1) на овој член и на одговорниот лице во правното лице односно одговорното лице во трговец поединец.

(3) Глоба во износ од 500 до 750 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на физичко лице – ополномочено лице за прекршоците од ставот (1) на овој член.

Член 14

Започнатите постапки за преземање на акционерски друштва до денот на започнувањето на примената на овој закон ќе завршат согласно со Законот за преземање на акционерските друштва („Службен весник на Република Македонија“ број 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 и 23/16).

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR MARRJEN E SHOQËRIVE AKSIONARE

Neni 1

Në Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 dhe 23/16), në nenin 3, pas pikës 9 shtohet pikë e re 9-a, si vijon:

"9-a "Marrje" është marrja e drejtpërdrejtë ose e tërthortë e letrave me vlerë në shoqërinë aksionare nga ana e një personi, në mënyrë të pavarur ose së bashku me personat me të cilët vepron bashkërisht."

Neni 2

Në nenin 5, paragrafi (1) në pikën 1) pas fjalës "vlerë" shtohen fjalët: "në shoqërinë e targetuar".

Në pikën 3) lidhëza "dhe" në fund të fjalisë zëvendësohet me pikëpresje.

Në pikën 4) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me lidhëzën "dhe" dhe shtohet pikë e re 5) si vijon:

"5) persona të cilët në Kuvendin e aksionarëve të shoqërisë së targetuar kanë propozuar, emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organit të menaxhimit,

пërkatësish këshillit mbikëqyrës, ose vendime tjera që u referohen politikave afariste dhe strategjike të shoqërisë, lëndës së punës, si dhe ndryshimeve të statusit, ndërsa të cilat miratohen me shumicën e votave të pranishme të Kuvendit dhe të cilët kanë votuar për miratimin e vendimeve të tillë."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

„(2) Konsiderohet se personat veprojnë bashkërisht kur njëri prej tyre drejtëpërdrejt ose tërthorazi e kontrollon personin tjetër ose personat tjerë.“.

Në paragrafin (2) i cili bëhet bëhet paragraf (3) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Konsiderohet se personi vepron bashkërisht me personin juridik nëse:".

Pas paragrafit (3) shtohen dy paragrafë të rinj (4) dhe (5), si vijojnë:

„(4) Për personat që veprojnë bashkërisht konsiderohen edhe dy persona juridikë që janë shoqëri me pjesëmarrje të konsiderueshme, pjesëmarrje shumicë në shoqërinë aksionare ose shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, ose me të drejtën e shumicës në vendimmarrje, shoqërinë me pjesëmarrje reciproke, si dhe shoqërinë e varur dhe qeveritare në pajtim me Ligjin për shoqëri tregtare.

(5) Për personat që veprojnë bashkërisht konsiderohen edhe bashkëpronarët në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar, nëse veçmas kanë pjesëmarrje të rëndësishme në kryegjënë themelore të shoqërisë, përkatësish posedojnë së paku 20% të kryegjësë themelore të shoqërisë.“.

Në paragrafin (3) i cili bëhet paragraf (6), numri "5" zëvendësohet me numrin "4", ndërsa pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: "si dhe vëllezërit dhe motrat nga lindja, vëlla dhe motër nga babai, përkatësish nga nëna".“

Parografi (4) bëhet paragraf (7).

Pas paragrafit (5) i cili bëhet paragraf (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe (10) si vijojnë:

„(9) I autorizuari nga paragrafi (8) i këtij neni detyrimisht e njofton Komisionin për qëllimin dhe shkaqet për dhëni e autorizimit nga më tepër aksionarë, në afat prej pesë ditë pune para mbajtjes së Kuvendit të aksionarëve.

(10) Nëse i autorizuari nga paragrafi (8) i këtij neni nuk e njofton Komisionin do të konsiderohet se realizimi i së drejtës së votës në bazë të autorizimeve të dhëna nga më tepër aksionarë atij personi është mënyrë e fshehur e kontraktimit qëllimi i të cilit është marrë dha përforcimi i kontrollit mbi shoqërinë e targetuar në pajtim me paragrafin (8) të këtij neni.“.

Në paragrafin (6) i cili bëhet paragraf (11), fjalët: "(1), (2) dhe (5)" zëvendësohen me fjalët: "(1), (2), (4) dhe (5)"

Neni 3

Neni 7 ndryshohet si vijon:

"(1) Aktet juridike dhe veprimet tjera për të cilat me këtë ligj parashihet botimi, botohen në "Gazetën Zyrتare të Republikës së Maqedonisë" dhe së paku në një gazetë ditore që rregullisht del në territorin e Republikës së Maqedonisë.

(2) Me përashtim nga paragrafi (1) i këtij neni, prospekti i marrësit publikohet në faqen e internetit të bursës së autorizuar, depozitarit të autorizuar, Komisionit, marrësit dhe shoqërisë së targetuar.“.

Neni 4

Në nenin 9 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Personi i cili vetëm ose së bashku me personat me të cilët vepron bashkërisht, merr 25% ose më tepër të letrave me vlerë me të drejtën e votës (në tekstin e mëtejmë:

pragu kontrollues për marrje) të lëshuara nga shoqëria e caktuar aksionare, duke i përfshirë edhe aksionet që paraprakisht i ka poseduar, detyrimisht jep ofertë për marrjen e letrave tjera me vlerë, me kushte dhe në mënyrën e përcaktuar me këtë ligj.“.

Neni 5

Pas nenit 9 shtohet titull i ri dhe nen i ri 9-a si vijojnë:

"Kufizimi i së drejtës së votës

Neni 9-a

Nga dita e publikimit të qëllimit për marrjen deri në ditën e miratimit të aktvendimit të Komisionit pë rezultatin e ofertës me të cilën është përcaktuar se oferta është e sukseshme, aksionet me të cilat është tejkaluar pragu kontrollues nuk bartin të drejtën e votës.“.

Neni 6

Në nenin 12 në paragrafin (2) fjalët: "publikimi i ofertës" zëvendësohen me fjalët: "njoftimin për qëllimin për marrje në pajtim me nenin 22 paragrafi (1) të këtij ligji".

Neni 7

Në nenin 22 në paragrafin (1), pas fjalëve: "bursa e autorizuar" shtohen fjalët: "depozitari i autorizuar".

Në paragrafin (4) pas fjalës "arritur" shtohen fjalët: "përkatësish ka tejkaluar", ndërsa pas fjalës "arritja" shtohen fjalët: "përkatësish tejkalimi".

Neni 8

Pas nenit 26, shtohet titull i ri dhe nen i ri 26-a si vijojnë:

"Kushte të veçanta për qëllimin për marrje

Neni 26-a

(1) Me përashtim nga neni 26 paragrafi (1) të këtij ligji, kur personi vetëm ose së bashku me personat me të cilët vepron bashkërisht ka publikuar qëllimin për marrje në pajtim me nenin 22 të këtij ligji, ndërsa në procedurën për marrje i nevojitet leja paraprake, përkatësish pëlqimi i organit të huaj kompetent përkatësish organeve të huaja kompetente, trupave dhe institucioneve, kërkesa për marrjen e lejes për ofertë për marrje te Komisioni e dorëzon më së voni në afat prej 12 muajsh nga dita e publikimit të qëllimit.

(2) Në periudhën nga publikimi i qëllimit deri në skadimin e afatit nga paragrafi (1) i këtij neni, personi nuk guxon t'i tjetërsojë aksionet që i posedon në shoqërinë e targetuar.

(3) Qëllimi për marrjen nga neni 22 i këtij ligji doemos duhet të përbajë vërejtje se personit i nevojitet leja paraprake, përkatësish pëlqimi nga organi i huaj kompetent, përkatësish organet e huaja kompetente, trupat dhe institucionet dhe se nëse leja e tillë, përkatësish pëlqimi nuk merret, personi heq dorë nga qëllimi për marrje dhe nuk do të jepet oferta për marje.

(4) Nëse personi e merr lejen, përkatësish pëlqimin nga paragrafi (1) i këtij neni, ka për detyrë në afat prej 15 ditësh pune të parashtrojë kërkesë për marrjen e lejes për ofertë për marrje dhe prospekt te Komisioni.

(5) Nëse organi i huaj kompetent, përkatësish organet e huaja kompetente, trupat dhe institucionet e hedhin poshtë, përkatësish refuzojnë të lëshojnë leje, përkatësish pëlqim, personi ka për detyrë në afat prej një ditë pune nga

marrja e aktit me tē cilin mohohet, përkatësish refuzohet leja, përkatësish pëlqimi t'i njoftojë subjektet nga neni 22 parografi (1) i këtij ligji se leja përkatësish pëlqimi nuk është lëshuar dhe se heq dorë nga qëllimi për marrje dhe nuk do tē jep ofertë për marrje tē shoqërisë së targetuar.

(6) Nëse nē afat nga parografi (1) i këtij neni, personi nuk siguron leje, përkatësish pëlqim nga organi i huaj kompetent, përkatësish organet e huaja kompetente, trupat dhe institucionet, ka për detyrë nē afat prej një ditë pune pas skadimit të afatit prej 12 muaj, t'i njoftojë subjektet nga neni 22 parografi (1) tē këtij ligji se leja përkatësish pëlqimi nuk është siguruar dhe se heq dorë nga qëllimi për marrje dhe nuk do tē jep ofertë për marrje tē shoqërisë së targetuar.

(7) Nëse personi nuk i dorëzon njoftimet nē afatet nga paragrafët (5) dhe (6) tē këtij neni, përkatësish nuk parashtron kërkesë nē afat nga parografi (4) i këtij neni te Komisioni do tē konsiderohet se leja përkatësish pëlqimi është refuzuar me ç'rast Komisioni do ta njoftojë opinionin dhe subjektet nga neni 22 parografi (1) tē këtij ligji se personi heq dorë nga qëllimi për marrje dhe nuk do tē ketë ofertë për marrje.

(8) Njoftimet nga paragrafët (5) dhe (6) tē këtij neni publikohen nē faqen e internetit tē subjekteve nga neni 22 parografi (1) tē këtij ligji.

(9) Nëse personi nuk e ka tejkaluar pragun kontrollues dhe nëse nuk merr leje, përkatësish pëlqim nga parografi (1) i këtij neni, guxon t'i tjeterojë aksionet që i posedon nē shoqërinë e targetuar, vetëm pas skadimit të 30 ditëve nga dita e publikimit të njoftimeve nga paragrafët (5), (6) dhe (7) tē këtij neni. Nëse personi vendos t'i tjeterojë aksionet, ka për detyrë që subjektet nga neni 22 parografi (1) tē këtij ligji t'i njoftojë për numrin e aksioneve që i posedon nē shoqërinë e targetuar dhe për numrin e aksioneve që ka për qëllim t'i tjeterojë.

(10) Nëse personi e ka tejkaluar pragun kontrollues dhe nëse nuk merr leje, përkatësish pëlqim nga parografi (1) i këtij neni, ka për detyrë t'i tjeterojë aksionet me tē cilat e tejkalon pragun kontrollues nē shoqërinë e targetuar nē afat prej 60 ditësh pas skadimit të afatit prej 30 ditësh nga publikimi i njoftimeve nga paragrafët (5), (6) dhe (7) tē këtij neni.

(11) Nëse personi nē afat prej 60 ditësh nuk vepron nē pajtim me paragrafin (10) tē këtij neni, nē mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat nga neni 57 dhe 58 tē këtij ligji.

(12) Në rastet nga paragrafët (5), (6) dhe (7) tē këtij neni, personi nga parografi (1) i këtij neni nuk mund tē jep ofertë për marrje para skadimit të një viti nga dita e njoftimit se nuk do tē jep ofertë për marrje përkatësish se nuk do tē ketë ofertë për marrje.".

Neni 9

Neni 57 ndryshohet si vijon:

"(1) Në rast kur personi / personat që veprojnë bashkërisht e kanë arritur përkatësish e kanë tejkaluar pragun kontrollues, ndërsa nuk publikon qëllim përkatësish ofertë për marrje nē pajtim me ligjin, Komisioni miraton aktvendim me tē cilën e ngarkon personin / personat që e kanë arritur përkatësish e kanë tejkaluar pragun kontrollues nē pajtim me këtë ligj, tē jepë qëllim për marrje nē pajtim me ninen 22 tē këtij ligji, me ç'rast Komisioni me aktvendimin e miratuar përcakton se personit / personave aksionet me tē cilat e tejkalojnë pragun kontrollues, nuk i jepin tē drejtë vote.

(2) Nëse personi / personat nuk dorëzon qëllim për marrje nē afatin e përcaktuar nē aktvendim nga paragrafi (1) i këtij neni, ndërsa ende e tejkalon pragun kontrollues të marrjes, Komisioni miraton aktvendim me tē cilin e ngarkon t'i tjeterojë aksionet nē afatin e caktuar, i cili nuk mund tē jetë më i gjatë se gjashtë muaj.

(3) Personi i cili nuk do t'i tjeterojë aksionet nē afatet e caktuara me aktvendim nga paragrafi (2) i këtij neni, Komisioni me aktvendim e imponon nē afat prej 10 ditësh nga marrja e aktvendimit ta autorizojë Komisionin nē emër tē tij tē zbatojë shitjen e aksioneve.

(4) Personi ka për detyrë ta japë autorizimin nē afatin nga paragrafi (3) i këtij neni.

(5) Për personin i cili nuk do tē jepë autorizim nē afat nga paragrafi (3) i këtij neni, Komisioni miraton aktvendim me tē cilin përcakton se aksionet, krahas së drejtës së votës, nuk i jepin edhe tē drejtët e pagesës së dividendës.

(6) Komisioni nē afat prej tetë ditësh nga miratimi i aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni miraton aktvendim për zbatimin e shitjes së aksioneve nē emër tē personit nga paragrafi (5) i këtij neni.

(7) Nëse nē perjudhën nga miratimi i aktvendimit nga paragrafi (5) i këtij neni te shitja e aksioneve shoqëria u paguan dividendë aksionarëve tjerë, dividenda për aksionarin nga paragrafi (5) i këtij neni ndahet nē rezervë e përgjithshme tē shoqërisë.

(8) Nëse personi / personat vepron sipas aktvendimit nga paragrafi (1) i këtij neni publikon qëllim përkatësish ofertë për marrje, pas përfundimit të suksesshëm tē procedurës për marrje, Komisioni me aktvendim nga neni 49 i këtij ligji me tē cilën e përcakton suksesin e ofertës për marrje, njëkohësisht e ndërprenë edhe kufizimin e së drejtës së votës nga aksionet me tē cilën e ka tejkaluar pragun kontrollues nē pajtim me këtë ligj.

(9) Nëse personi / personat tē cilil i janë kufizuar tē drejtat e votës nē pajtim me paragrafët (1) dhe (2) tē këtij neni i shet aksionet nē afatin e përcaktuar nga paragrafi (2) i këtij neni, këto i barten pronarit tē ri pa kufizim.

(10) Në rast kur Komisioni ka miratuar aktvendim nga paragrafi (1) i këtij neni për shkak tē veprimit tē përcaktuar tē përbashkët tē më tepër personave, nē ndërkohë për shkak tē shitjes së aksioneve nga ana e cilitdo qoftë nga personat që veprojnë bashkërisht, me ç'rast ata më tepër nuk e tejkalojnë pragun kontrollues, Komisioni miraton aktvendim me tē cilën përcaktohet se aksionet e personave tjerë kanë tē drejtë vote dhe tē drejtë tē dividendës.

(11) Kundër aktvendimit tē Komisionit nga paragrafët (1), (2), (3), (5), (6) dhe (10) tē këtij neni mund tē paraqitet ankesë te Komisionit Shtetëror për Vendimmarje nē Procedurë Administrative dhe Procedurë tē Marrëdhënies së Punës nē Shkallë tē Dytë nē afat prej 15 ditësh pune nga dita e pranimit.

(12) Ankesa nga paragrafi (11) i këtij neni nuk e anulon zbatimin e aktvendimeve tē Komisionit".

Neni 10

Në nenin 58, paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Shitjen e aksioneve nga neni 57 paragrafi (6) tē këtij ligji e zbaton personi i autorizuar nga Komisioni, nē formë tē ankandit publik tē bursës, nē pajtim me rregullat e bursës së autorizuar tē lejuara nga Komisioni.".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Personi nga paragrafi (1) i këtij neni ka për detyrë nē afat prej tetë ditësh nga dita e miratimit tē aktvendimit nga neni 57 paragrafi (6) tē këtij ligji ta batojë datën e mbajtjes së një ose më tepër ankandeve publike tē bursës nē

"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", në së paku dy gazeta ditore dhe në faqen e internetit të Komisionit."

Pas paragrafit (10) shtohet paragraf i ri (11) si vijon:

"(11) Njëkohësish me miratimin e aktvendimit nga neni 57 paragrafi (6) të këtij ligji, Komisioni lëshon aktvendim te Depozitari Qendor për letra me vlerë për regjistrim të ndalimit për disponim me aksionet që janë lëndë e shitjes nga ana e pronarëve të tyre nga neni 57 paragrafi (6) të këtij ligji."

Në paragrafin (11) i cili bëhet paragraf (12) numri "1" zëvendësohet me numrin "6".

Paragrafi (12) bëhet paragraf (13).

Paragrafi (13) i cili bëhet paragraf (14) ndryshohet si vijon:

"Depozitari Qendor për letra me vlerë e shlyen ndalimin nga paragrafi (11) i këtij neni pas marrjes së njoftimit nga ana e Komisionit".

Neni 11

Në nenin 68, paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

"Nëse kryerësi nuk e paguan gjobën në afat nga paragrafi (6) i këtij neni, personi i autorizuar nga ana e Komisionit parashtron kërkesë për ngritjen e procedurës së kundërvajtjes te Komisioni për Kundërvajtje pranë Komisionit".

Neni 12

Në nenin 69, paragrafi (1) në pikën 1) pas fjalës "paragrafë" shtohet numri "(1)".

Pas pikës 9) shtohen pesë pika të reja 9-a), 9-b), 9-v), 9-g) dhe 9-d) si vijojnë:

"9-a) i tjetërson aksionet që i posedon në shoqerinë e targetuar në kundërshtim me nenin 26-a paragrafi (2) të këtij ligji;

9-b) nuk parashtron kërkesë për marrjen e lejes përoftë për marrje dhe prospekt në afatin nga nenin 26-a paragrafi (4) të këtij ligji;

9-v) nuk i njofton subjektet nga nenin 22 paragrafi (1) të këtij ligji në afatet nga nenin 26-a paragrafët (5), (6) dhe (9) të këtij ligji;

9-g) nuk i publikon njoftimet në pajtim me nenin 26-a paragrafi (8) të këtij ligji;

9-d) i tjetërson aksionet para skadimit të afatit nga nenin 26-a paragrafët (9) dhe (10) të këtij ligji;".

Pas pikës 20) shtohen tri pika të reja 20-a), 20-b) dhe 20-v) si vijojnë:

"20-a) nuk dorëzon qëllim për marrje në pajtim me nenin 57 paragrafi (1) të këtij ligji;

20-b) nuk i tjetërson aksionet në afatet e caktuara me aktvendim të Komisionit në pajtim me nenin 57 paragrafi (2) të këtij ligji;

20-v) nuk e jep autorizimin për shitjen e aksioneve në emër të tij nga ana e Komisionit në pajtim me nenin 57 paragrafi (3) të këtij ligji;".

Neni 13

Pas nenit 73 shtohet nen i ri 73-a si vijon:

"Neni 73-a

(1) Gjobjë në shumë prej 5.000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje të autorizuarit - personit juridik përkatësisht individit tregtar, nëse nuk e njofton Komisionin në pajtim me nenin 5 paragrafi (9) të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 30% të gjobës së përcaktuar për personin juridik përkatësisht individin tregtar do t'i shqiptohet për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni edhe personit përgjegjës në personin juridik përkatësisht personi përgjegjës në individin tregtar.

(3) Gjobë në shumë prej 500 deri në 750 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet edhe personit fizik - personit të autorizuar për kundërvajtje nga paragrafi (1) të këtij neni."

Neni 14

Procedurat e filluara për marrjen e shoqërive aksionare deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin për marrjen e shoqërive aksionare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 69/13, 188/13, 166/14, 154/15 dhe 23/16).

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4645.

Врз основа на членот 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7559/1

28 декември 2018 година на Република Македонија,
Скопје д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 196/15, 226/15 и 97/17), во член 39 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) При одмерувањето на казната судот посебно ќе води сметка за вкупното дејство на казната и нејзините последици врз личноста на сторителот и потребите на неговата ресоцијализација.“.

Ставот (4) се менува и гласи:

„(4) Кога судот му ја одмерува казната на сторителот за кривично дело сторено во поврат, посебно ќе има предвид дали поранешното дело е од ист вид како и новото дело, дали делата се сторени од исти побуди и колку време поминало од поранешната осуда, односно од издржаната или простената казна.“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Ако судот не ја примени одредбата од ставот (5) на овој член е должен да ги образложи причините за таквата одлука.“.

Ставот (6) станува став (7).

Член 2

Членот 40 се менува и гласи:

„Судот може на сторителот да му одмери казна под границата пропишана со закон или да примени поблаг вид казна кога:

1) законот предвидува дека сторителот може да се казни поблаго,

2) ќе утврди дека постојат особено олеснувачки околности кои укажуваат дека и со ублажената казна може да се постигне целта на казнувањето или

3) при донесување пресуда врз основа на спогодба на јавниот обвинител и осомничениот.“.

Член 3

Во член 122 по ставот (40) се додаваат два нови става (41) и (42), кои гласат:

„(41) Под насилиство врз дете покрај насилиството од ставот (21) на овој член се подразбира и психичко насилиство, насилиство преку интернет, врсничко насилиство, како и демнење и следење на детето.

(42) Како дело од омраза изречно предвидено со одредбите од овој Законик, се смета кривично дело против физичко или правно лице и со нив поврзани лица или имот кое е сторено во целост или делумно поради реална или претпоставена (замислена, вообразена) карактеристика или поврзаност на лицето што се однесува на раса, боја на кожа, националност, етничко потекло, религија или уверување, ментална или телесна попреченост, пол, родов идентитет, сексуална ориентација и политичко уверување.“.

Член 4

Во членот 123 став (2) во точката 4) по зборот „одмазда“ се става запирка и се додаваат зборовите: „од омраза“.

Член 5

Во член 130 по ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

„(3) Со казната од ставот (2) на овој член ќе се казни тој што делото ќе го стори од омраза.“.

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 6

Во член 131 во ставот (2) по зборот „насилиство“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 7

Во член 139 во ставот (2) по зборот „насилиство“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 8

Во член 140 во ставот (2) по зборот „насилиство,“ се додаваат зборовите: „од омраза, или спрема дете.“.

Член 9

Во член 142 во ставот (2) по зборот „оштетениот“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 10

Во член 144 во ставот (2) по зборот „насилиство“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 11

Во член 155 во ставот (2) по зборовите: „став 1“ се додаваат зборовите: „на овој член е сторено од омраза или“.

Член 12

Во член 186 во ставот (3) по зборот „начин“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 13

Во член 187 во ставот (3) по зборот „начин“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 14

Во член 188 во ставот (2) по зборот „начин“ се додаваат зборовите: „или од омраза“.

Член 15

Во членот 197 став (1) бројот „16“ се заменува со бројот „18“.

Во ставот (2) бројот „16“ се заменува со бројот „18“.

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Ако делото од ставовите (1) и (2) е сторено со малолетно лице кое наполнило 16 години, а не навршило 18 години, гонењето се презема по предлог.“.

Член 16

Во член 201 во ставот (2) зборовите: „или друго лице кое“ се заменуваат со зборот „кој“.

Член 17

По членот 201 се додаваат нов наслов и нов член 201-а, кои гласат:

„Насилство врз дете“

Член 201-а

Тој што ќе изврши физичко, психичко или друг вид насилиство спрема дете, ќе се казни со парична казна или со затвор од шест месеци до три години.“.

Член 18

Во член 208 во ставот (1) по зборот „животот“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 19

Во член 236 ставот (1) се менува и гласи:

„(1) Ако кражбата е сторена:

1) со кршење или провалување во затворени простории, со совладување препреки или на друг начин совладување поголеми пречки;

2) од страна на повеќе лица здружени заради вршење кражба;

3) на дрзок начин;

4) од страна на лице кое кај себе имало некакво оружје или опасно орудие заради напад или одбрана;

5) за време на пожар, поплава или слична несреќа;

6) со искористување на немоќта или несреќата на друг и

7) од омраза, сторителот ќе се казни со затвор од една до пет години.“.

Член 20

Во член 237 во ставот (2) по зборот „размери“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 21

Во член 238 во ставот (2) по зборот „размери“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 22

Во член 243 во ставот (2) по зборот „наследство“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 23

Во член 258 во ставот (2) по зборот „повреда“ се додаваат зборовите: „или делото е сторено од омраза“.

Член 24

Во член 275-в во ставот (3) зборот „пет“ се заменува со зборот „четири“.

Член 25

По членот 279 се додаваат два нови наслови и два нови члена 279-а и 279-б, кои гласат:

„Даночна измама“

Член 279-а

(1) Тој што со намера за себе или за друг да стекне противправна имотна корист, на даночниот орган ќе му даде лажни податоци во даночната пријава, со што ќе го доведе во заблуда даночниот орган, со цел неосновано да побара враќање на данок или намалување на обврска за данок, од поголема вредност,

ќе се казни со затвор од шест месеци до три години и со парична казна.

(2) Ако износот на обврската од ставот (1) на овој член е од значителна вредност, сторителот

ќе се казни со затвор од една до десет години и со парична казна.

(3) Ако износот на обврската од ставот (1) на овој член е од големи размери, сторителот

ќе се казни со затвор од најмалку четири години и со парична казна.

(4) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

(5) Обидот за делото од овој член е казнив.

Избегнување на плаќање акциза**Член 279-б**

(1) Тој што со намера самиот или некој друг да избегне целосно или делумно плаќање на акциза на кое е обврзан со закон, ги движи добрата подлежни на акциза спротивно на законот или ги испрати од акцизен склад и ги пушти во промет акцизните добра за кои се плаќа акциза без акцизна марка или акцизната дозвола или одобрението ги пренесе на други лица или акцизните добра ги употреби спротивно на намената, а износот на акцизата е од поголема вредност,

ќе се казни со затвор од шест месеци до три години и со парична казна.

(2) Ако износот на акцизата е од значителна вредност, сторителот

ќе се казни со затвор од една до десет години и со парична казна.

(3) Ако износот на акцизата е од големи размери, сторителот

ќе се казни со затвор најмалку четири години и со парична казна.

(4) Обидот за делото од овој член е казнив.

(5) Ако делото од овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

(6) Акцизните добра што се предмет на делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член и средствата кои се користат за нивно движење и пуштање во промет ќе се одземат.“

Член 26

Во член 367 во ставот (1) по зборот „извршител“ се става запирка и се додава зборот „арбитраж“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„(5) Ако поради делото од ставот (3) на овој член е донесена осудителна предсуда или настапиле други особено тешки последици за обвинетиот, сторителот

ќе се казни со затвор од една до десет години.“

Во ставот (6) по зборот „сторителот“ се додаваат зборовите „на делото од ставовите (1), (2) и (3) на овој член“.

Член 27

Насловот на членот 368-а и членот 368-а се менуваат и гласат:

„Попречување на правдата“

Член 368-а

(1) Тој што со намера да наведе на давање на лажен исказ лице кое може да биде повикано како сведок, сведок или вештак или да го спречи или да го отежне прибавувањето докази или докажувањето во кривичната постапка, во постапка пред суд или друг орган кој што води постапка согласно закон ќе се закани дека ќе нападне врз животот или телото или имот од поголем обем, лице кое може да биде повикано како сведок, сведок или вештак или на нив близки лица, или со примена на сила, насилиство, противправно лишување од слобода, со нудење поткуп или на друг начин ќе влијае или ќе спречи тоа лице да се појави како лице кое може да биде повикано како сведок, сведок или вештак во постапката, или ако е повикано како сведок или вештак да даде или да не даде исказ во определена смисла,

ќе се казни со затвор

од една до пет години.

(2) Со казната од став (1) на овој член ќе се казни и тој што заради одмазда за дадениот исказ на лицето од став (1) на овој член ќе му одземе некое право, ќе го малтретира или телесно ќе го повреди.

(3) Ако поради делото од ставовите (1) и (2) на овој член настапиле особено тешки последици за обвинетиот во кривичната постапка, или на лице од ставот (1) на овој член му е нанесена тешка телесна повреда, или делото е сторено спрема заштитен или загрозен сведок или нему близко лице,

сторителот ќе се казни со затвор

од една до десет години.

(4) Ако со делото од ставовите (1) и (2) на овој член, е лишено од живот лицето од ставот (1) на овој член,

сторителот ќе се казни со затвор

најмалку десет години или со доживотен затвор.

(5) Тој што со сила, сериозна закана или со ветување, нудење или давање некаква корист ќе влијае врз судија, јавен обвинител или друго службено лице или адвокат да презема или да не презема со закон предвидени дејствија во постапка пред суд или друг орган надлежен за водење постапка уредена со закон спро-

тивно на неговата службена или адвокатска должност и овластувања, или ќе го спречува во вршењето такви дејствија,

ќе се казни со затвор

од една до десет години.

(6) Ако во вршењето на делото од ставот (5) им е нанесена телесна повреда на лицата од наведениот став или на нив близки лица,

сторителот ќе се казни со затвор

од најмалку четири години.

(7) Ако во вршењето на делото од ставот (5) им е нанесена тешка телесна повреда на лицата од наведениот став или на нив близки лица,

сторителот ќе се казни со затвор

од најмалку пет години.

(8) Со казната од ставот (5) на овој член ќе се казни службено или одговорно лице што ќе одбие или неосновано одлага извршување наредба или врз закон засновано барање на суд, јавен обвинител или друг надлежен орган или адвокат за прибирање, чување или доставување писмена, документи или предмети, или со намера да го спречи или отежне докажувањето прикрива, уништува, фалсификува или на друг начин прави неупотребливи писмена, документи или предмети што може да послужат како доказ во постапка пред суд или друг орган надлежен за водење на постапка уредена со закон.

(9) Ако делото од ставот (8) на овој член е сторено во претходна кривична постапка или во кривична постапка,

сторителот ќе се казни со затвор

од четири до десет години.

(10) Ако делото од ставовите (8) и (9) на овој член го стори правно лице, ќе се казни со парична казна.

(11) Под условите определени во член 38-б од овој законик, за кривичното дело од овој член, судот на сторителот ќе му изрече забрана за вршење на професија, дејност или должност во траење од една до десет години.

(12) Обидот за делото од овој член е казнив.“

Член 28

Во членот 369 пред зборот „Тој“ се дадава бројот „(1)“, а зборовите „една година“ се заменуваат со зборовите „три години“.

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Со казната од став (1) на овој член ќе се казни тој што без дозвола на судот ќе објави информација, документ или друг податок за постапката, што според закон е тајна или е за тајна прогласена со одлука на судот, или ќе објави информација, документ или друг податок за постапката спрема дете, во која оштетено е дете или во која се одлучува за правата и интересите на дете, или одлуките во таквите постапки.“

Член 29

По членот 369 се додаваат нов наслов и нов член 369-а, кои гласат:

„Откривање на идентитет на загрозен или заштитен сведок, соработник на правда или жртва која се јавува во својство на сведок

Член 369-а

(1) Тој што неовластено на друг ќе му соопши, стори достапни, предаде или објави податоци за идентитет или податоци кои можат да овозможат откривање на идентитетот на заштитен сведок вклучен во програма за заштита на сведоци, лице за кое е започнатата постапка за вклучување во програма за заштита на

сведоци или за примена на процесни мерки за заштита согласно закон, или ќе преземе друго дејствие заради откривање на податоци за идентитетот на тоа лице или негово пронаоѓање,

ќе се казни со затвор од една до пет години.

(2) Ако лицето од ставот (1) на овој член чиј што идентитет е откриен или нему близко лице било тешко телесно повредено или му биле одземени или ограничени други негови права или за него настапиле други тешки последици,

сторителот ќе се казни со затвор најмалку четири години.

(3) Со казната од ставот (2) на овој член ќе се казни и сторителот што со откривањето на идентитетот на лицето ќе спречи или значително отежне водење на кривична постапка за кривични дела за кои е предвидена казна затвор од пет години или потешка казна.

(4) Ако поради откривањето на идентитетот на лицето од ставот (1) на овој член настапила смрт на него или нему близко лице,

сторителот ќе се казни со казна затвор од најмалку десет години или доживотен затвор.“

Член 30

Насловот на членот 375 и членот 375 се бришат.

Член 31

Во член 386 во ставот (5) по зборот „член“ се додаваат зборовите: „е сторено од омраза или“.

Член 32

Во член 400 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Тој што дејствијата од ставот (1) на овој член ќе ги стори од омраза или со извршување на дејствијата од ставот (1) на овој член ќе оскверни два или повеќе гроба, ќе се казни со парична казна или со затвор до три години“.

Член 33

Во членот 407-а ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Ако негирањето, минимизирањето, одобрувањето или оправдувањето е сторено со намера за поттикнување омраза, дискриминација или насиљство против некое лице или група на лица поради нивната раса, боја на кожа, националност, етничко потекло, религија или уверување, ментална или телесна попреченост, пол, родов идентитет, сексуална ориентација и политичко уверување, сторителот

ќе се казни со казна затвор
најмалку четири години.“

Член 34

Во член 418-а во ставот (4) зборот „осум“ се заменува со зборот „пет“.

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

„(7) Нема да се казни жртвата на трговија со луѓе која била принудена да стори кривично или друго казниво дело додека била жртва, а кое е непосредно поврзано со нејзината положба на жртва.“

Ставот (7) станува став (8).

Член 35

Во член 418-б во ставот (3) зборот „осум“ се заменува со зборот „пет“.

Во ставот (5) зборот „десет“ се заменува со зборот „пет“.

Во ставот (6) по зборот „одземаат“ точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите „согласно членот 100-а од овој законик.“

Член 36

Во член 418 – г по ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

„(8) Нема да се казни дете – жртва на трговија со луѓе во случаите во кои законот предвидува казнување НА дете, кога сторителот на кривичното дело го принудил да стори кривично дело, ако таквото неговото постапување е непосредна последица на неговата положба на жртва.“

Ставовите (8) и (9) стануваат ставови (9) и (10).

Член 37

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат членот 42 од Законот за заштита на сведоци („Службен весник на Република Македонија“ број 38/2005, 58/2005 и 71/18) и членовите 59 и 60 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 и 120/18).

Член 38

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I GJ
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
PENAL**

Neni 1

Нë Kodin penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11, 185/11, 142/12, 166/12, 55/13, 82/13, 14/14, 27/14, 28/14, 115/14, 132/14, 160/14, 199/14, 199/14, 196/15, 226/15 dhe 97/17), нë nenin 39 pas paragrafit (2) сhtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Gjatë përcaktimit të dënimit gjykata në mënyrë të veçantë do mbajë llogari për veprimin e përgjithshëm të dënimit dhe pasojat e tij mbi personalitetin e kryerësit dhe nevojat për risocializim të tij.”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“(4) Kur gjykata ia përcakton dënimin kryerësit për vepër penale të kryer në kthim, në veçanti do të ketë parasysh nëse vepra e mëparshme është e llojit të njëjtë si edhe vepra e re, nëse veprat janë kryer nga të njëjtat motive dhe sa kohë ka kaluar nga dënim i mëparshëm, respektivisht nga dënim i vuajtur ose i falur.”.

Pas paragrafit (5) сhtohet paragraf i ri (6), si vijon:

“(6) Nëse gjykata nuk e zbaton dispozitën nga paragrafi (5) i këtij neni, është e detyruar t'i arsyetojë shkaqet e vendimit të tillë.”.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Neni 2

Neni 40 ndryshohet si vijon:

“Gjykata mund kryerësit t'a përcaktojë dënimin nën kufirin e përcaktuar me ligj ose të zbatojë lloj më të lehtë të dënimit kur:

- 1) ligji parasheh se kryerësi mund të dënohet më lehtë,
- 2) do të konstatojë se ekzistojnë rrethana lehtësuese të cilat sugjerojnë se edhe me dënimin e zgjedhuar mund të arrihet qëllimi i dënimit ose

3) gjatë miratimit të aktgjykimit në bazë të marrëveshjes së prokurorit publik dhe të dyshuarit.”.

Neni 3

Нë nenin 122 pas paragrafit (40) сhtohen dy paragrafë të rinj (41) dhe (42), si vijojnë:

“(41) Me dhunë ndaj fëmijës përvëç dhunës nga paragrafi (21) të këtij neni nënkuptohet edhe dhunë psikike, dhunë përmes internetit, dhunë nga bashkëmoshatarë, si dhe përgjimi dhe ndjekja e fëmijës.

(42) Si vepër nga urrejtja e paraparë në mënyrë të prerë me dispozitat e këtij Kodi, konsiderohet vepra penale kundër personit fizik ose juridik dhe personave të lidhur me to ose pronës që është kryer tërësisht ose pjesërisht për shkak të karakteristikës reale ose të supozuar (imaginare, e përfytyruar) ose lidhshmëri të personit sa i përket racës, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit, origjina etnike, religjionit ose bindjes, aftësisë së kufizuar mendore ose fizike, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual dhe bindjes politike.”.

Neni 4

Нë nenin 123 paragrafi (2) në pikën 4) pas fjalës "urrejtja" vihet presje dhe сhtohen fjalët: "nga urrejtja".

Neni 5

Нë nenin 130 pas paragrafit (2) сhtohet paragraf i ri (3), si vijon:

“(3) Me dënimin nga paragrafi (2) të këtij neni do të dënohet ai që veprën do ta kryejë nga urrejtja.”.

Paragrafët (3) dhe (4) bëhen paragrafë (4) dhe (5).

Neni 6

Нë nenin 131 në paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" сhtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 7

Ne nenin 139 ne paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" сhtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 8

Ne nenin 140 ne paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" сhtohen fjalët: "nga urrejtja, ose ndaj fëmijës,".

Neni 9

Нë nenin 142 në paragrafin (2) pas fjalës "dëmtuari" сhtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 10

Нë nenin 144 në paragrafin (2) pas fjalës "dhunë" сhtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 11

Ne nenin 155 në paragrafin (2) pas fjalëve: "paragrafi 1" сhtohen fjalët: " të këtij neni është kryer nga urrejtja ose".

Neni 12

Нë nenin 186 në paragrafin (3) pas fjalës "mënyrë" сhtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 13

Нë nenin 187 në paragrafin (3) pas fjalës "mënyrë" сhtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 14

Нë nenin 188 нë paragrafin (2) pas fjalës "mënyrë" shtohen fjalët: "ose nga urrejtja".

Neni 15

Нë nenin 197 paragrafi (1) numri "16" zëvendësohet me numrin "18".

Нë paragrafin (2) numri "16" zëvendësohet me numrin "18".

Pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Nëse vepra nga paragrafët (1) dhe (2) është kryer me person të mitur që ka mbushur moshën 16 vjeç dhe nuk ka mbushur moshën 18 vjeç, ndjekja merret me propozim.".

Neni 16

Нë nenin 201 нë paragrafin (2) fjalët: "ose person tjetër i cili" zëvendësohet me fjalët: "i cili".

Neni 17

Pas nenit 201 shtohet titull i ri dhe nen i ri 201-a, si vijojnë:

"Dhuna mbi fëmijë

Neni 201-a

Ai që do të kryejë dhunë fizike, psikologjike ose lloj tjetër të dhunës ndaj fëmijës, do të dënohet me dënim me para ose me burg prej gjashtë muaj deri në tri vite. ".

Neni 18

Нë nenin 208 нë paragrafin (1) pas fjalës "jetë" shtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 19

Нë nenin 236 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"(1) Nëse vjedhja është kryer:

1) me thyerje apo shkatërrim në hapësira të mbyllura, me tejkalimin e pengesave ose në mënyrë tjetër duke tejkalar pengesa më të mëdha;

2) nga ana e më shumë personave të bashkuar për kryerje të vjedhjes;

3) në mënyrë arrogante;

4) nga ana e personit që me vete ka pasur ndonjë armë ose mjet të rrezikshëm për sulm ose mbrojtje;

5) gjatë zjarrit, vërvshimit ose fatkeqësisë së ngjashme;

6) me shfrytëzimin e pafuqisë ose fatkeqësisë së tjetrit dhe

7) nga urrejtja,

kryerësi do të dënohet me burg prej një deri në pesë vite.".

Neni 20

Нë nenin 237 нë paragrafin (2) pas fjalës "përmasa" shtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 21

Нë nenin 238 нë paragrafin (2) pas fjalës "përmasa" shtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 22

Нë nenin 243 нë paragrafin (2) pas fjalës "trashëgimi" shtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 23

Нë nenin 258 нë paragrafin (2) pas fjalës "lëndim" shtohen fjalët: "ose vepra është kryer nga urrejtja".

Neni 24

Нë nenin 275-v, нë paragrafin (3) fjalë " pesë" zëvendësohet me fjalën "katër".

Neni 25

Pas nenit 279 shtohen dy tituj të rinj dhe dy nene të reja 279-a dhe 279-b si vijojnë:

"Mashtrim tatimor

Neni 279-a

(1) Ai i cili me qëllim që për vete ose për person tjetër që të përfitojë dobi pronësore të paligjshme, organit tatimor do t'i japë të dhëna të rrejshme në fletëparaqitjen tatimore, me çfarë do ta sjellë në huti organin tatimor, me qëllim që pa baze të kërkojë kthim të tatimit ose zvogëlim të obligimit për tatim, me vlerë më të madhe,

do të dënohet me burg prej gjashtë muaj deri në tri vite dhe me dënim me para.

(2) Nëse shuma e obligimit nga paragrafi (1) i këtij neni është me vlerë të konsiderueshme,

kryerësi do të dënohet me burg prej një deri në dhjetë vite dhe me dënim me para.

(3) Nëse shuma e obligimit nga paragrafi (1) i këtij neni është me përmasa të mëdha,

kryerësi do të dënohet me burg prej së paku katër vite dhe me dënim me para.

(4) Nëse veprën nga ky nen e kryen person juridik, do të dënohet me dënim me para.

(5) Tentimi për veprën nga ky nen është i dënueshëm.

Shmangia e pagimit të akcizës

Neni 279-b

(1) Ai i cili me qëllim që vetë ose dikush tjetër të shmanë pagesën e plotë ose të pjesësme të akcizës për të cilën është i obliguar me ligj, i lëviz të mirat që i nënshtronen akcizës në kundërshtim me ligjin ose i dërgon ato nga depoja e akcizës dhe i lëshon në qarkullim të mirat e akcizës për të cilat paguhet akcizë pa markë të akcizës ose leje të akcizës ose miratim ua bartë personave të tjere ose të mirat e akcizës i përdor në kundërshtim me dedikimin, kurse shuma e akcizës është me vlerë më të madhe,

do të dënohet me burg prej gjashtë muaj deri në tri vite dhe me dënim me para.

(2) Nëse shuma e akcizës është me vlerë të konsiderueshme,

kryerësi dënohet me burgim prej një deri në dhjetë vite dhe me dënim me para.

(3) Nëse shuma e akcizës është me përmasa të mëdha, kryerësi do të dënohet me burg prej së paku katër vitesh dhe me dënim me para.

(4) Tentimi për veprën nga ky nen është i dënueshëm.

(5) Nëse veprën nga ky nen e kryen person juridik, do të dënohet me dënim me para.

(6) Të mirat e akcizës që janë lëndë e veprës nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni dhe mjetet të cilat përdoren për lëvizjen e tyre dhe lëshimin në qarkullim do të konfiskohen."

Neni 26

Нë nenin 367 нë paragrafin (1) pas fjalës "përmbarues" vihet presje dhe shtohet fjalë "arbitrazh".

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"(5) Nëse për shkak të veprës penale nga paragrafi (3) të këtij neni është miratuar aktgjykim ndëshkues ose kanë ndodhur pasoja tjera veçanërisht të rënda për të akuzuarin, kryerësi të dënohet me burg prej një deri në dhjetë vjet."

Në paragrafin (6) pas fjalës: "kryerësi" shtohen fjalët: "i veprës nga paragrafët (1), (2) dhe (3) të këtij neni".

Neni 27

Titulli i nenit 368-a dhe neni 368-a ndryshohen si vijojnë:

"Pengimi i drejtësisë

Neni 368-a

(1) Ai i cili me qëllim që të nxit të japë deklaratë të rrejshme personin i cili mund të thirret si dëshmitar, dëshmitarin ose ekspertin ose ta pengojë ose ta vështirësojë mbledhjen e provave ose dëshmimin në procedurë penale në procedurë para gjykatës ose organit tjetër që e mban procedurën në pajtim me ligjin do të kërcënoshet se do të sulmojë mbi jetën ose trupin ose pronën në masë të madhe, personi i cili mund të thirret si dëshmitar, dëshmitari ose eksperti ose personat e afërt me to, ose me përdorim të forcës, dhunës, privim i paligjshëm nga liria, me ofrim të ryshfetit ose në mënyrë tjetër do të ndikojë ose do të pengojë që ai person të paraqitet si person i cili mund të thirret si dëshmitar, dëshmitar ose ekspert në procedurë, ose nëse është thirrur si dëshmitar ose ekspert të japë ose të mos jepë deklaratë në kuptim të caktuar,

do të dënohet me burg prej një deri në pesë vjet.

(2) Me dënimin nga paragrafi (1) të këtij neni do të dënohet edhe ai që për shkak të hakmarrjes për deklaratën e dhënë të personit nga paragrafi (1) të këtij neni do t'i heq ndonjë të drejtë, do ta keqtrajtojë ose do t'i shkaktojë lëndime trupore.

(3) Nëse për shkak të veprës nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni kanë ndodhur pasoja veçanërisht të rënda për të akuzuarin në procedurën penale, ose personit nga paragrafi (1) të këtij neni i është shkaktuar lëndim i rëndë trupor, ose nëse vepra është kryer ndaj dëshmitarit të mbrojtur ose të rezikuar ose personit të afërt me të, kryerësi do të dënohet me burg prej një deri në dhjetë vjet.

(4) Nëse me veprën nga paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, është privuar ngajeta personi nga paragrafi (1) i këtij neni,

kryerësi do të dënohet me burg së paku dhjetë vjet ose me burg të përfjetshëm.

(5) Ai që me forcë, kërcënim serioz ose me premtim, ofrim ose dhënie të ndonjë përfitimi do të ndikojë mbi gjykatës, prokuror publik ose person tjetër zyrtar ose avokat të ndërmarrë ose të mos ndërmarrë veprime të parapara me ligj në procedurë para gjykatës ose organ tjetër kompetent për mbajtjen e procedurës të irregulluar me ligj që është në kundërshtim me detyrën dhe kompetencat dhe autorizimet e tij zyrtare ose të avokatit ose do ta pengojë në kryerjen e veprimeve të tilla,

do të dënohet me burg prej një deri në dhjetë vite.

(6) Nëse në kryerjen e veprës nga paragrafi (5) u janë shkaktuar lëndime trupore personave nga paragrafi i theksuar ose personave të afërt me to,

kryerësi do të dënohet me burg prej së paku katër vite.

(7) Nëse në kryerjen e veprës penale nga paragrafi (5) u janë shkaktuar lëndime trupore personave në paragrafin e theksuar ose personave të afërt me to,

kryerësi do të dënohet me burg prej së paku pesë vite.

(8) Me dënimin nga paragrafi (5) të këtij neni do të dënohet personi zyrtar ose përgjegjës i cili do të refuzojë ose në mënyrë të pabazuar prolongojë ekzekutimin e urdhëresës apo kërkësën e bazuar në ligj të gjykatës, prokuror publik ose organit tjetër kompetent ose avokatit për mbledhjen, ruajtjen apo dorëzimin e letrave, dokumenteve

ose lëndëve, ose me qëllim që ta pengojë ose vështirësojë dëshmimin, fsheh, shkatërron, falsifikon ose në mënyrë tjetër i bën të papërdorshme, letrat, dokumentet ose lëndët që mund të përdoren si dëshmi në procedurë para gjykatës ose organit tjetër kompetent për mbajtje të procedurës të rregulluar me ligj.

(9) Nëse veprë penale nga paragrafi (8) të këtij neni është kryer në procedurë penale paraprake ose në procedurë penale, kryerësi do të dënohet me burg prej katër deri në dhjetë vjet.

(10) Nëse veprën nga paragrafët (8) dhe (9) të këtij neni e kryen person juridik, do të dënohet me dënim me para.

(11) Me kushtet e parashikuara në nenin 38-b të këtij kodi, për veprën penale të këtij neni, gjykata kryerësit do t'i shqiptojë ndalim për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës në kohëzgjatje prej një deri në dhjetë vjet.

(12) Tentimi për veprën nga ky nen është i dënueshëm."

Neni 28

Në nenin 369 para fjalës "Ai" shtohet numri "(1)", ndërsa fjalët: "një vit" zëvendësohet me fjalët: "tri vite".

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

"(2) Me dënimin nga paragrafi (1) i këtij neni do të dënohet ai që pa leje të gjykatës do të publikojë informacion, dokument ose të dhënë tjetër për procedurën, që sipas ligjit është sekret ose është shpallur sekret me vendim të gjykatës, ose do të publikojë informacion, dokument ose të dhënë tjetër për procedurën ndaj fëmijës, në të cilën është dëmtuar fëmijë ose në të cilën vendoset për të drejtat dhe interesat e fëmijës, ose vendime në procedurat e tillë."

Neni 29

Pas nenit 369 shtohet titull ri dhe nen i ri 369-a, si vijon:

"Zbulimi i identitetit të dëshmitarit të rrezikuar ose të mbrojtur, bashkëpunëtorit të drejtësisë ose viktimës e cila paraqitet në cilësinë e dëshmitarit

Neni 369-a

(1) Ai që në mënyrë të paautorizuar tjetrit do t'i kumtojë, t'ia bëjë të qasshme, dorëzojë ose publikojë të dhëna për identitetin ose të dhëna të cilat mund të mundësojnë zbulimin e identitetit të dëshmitarit të mbrojtur të përfshirë në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve, personit për të cilin ka filluar procedura për përfshirjen në programin për mbrojtjen e dëshmitarëve ose për zbatimin e masave të procesit për mbrojtje në pajtim me ligjin, ose do të ndërmarrë veprim tjetër për zbulim të të dhënavë për identitetin e atij personi ose zbulimin e tij,

do të dënohet me burg prej një deri në pesë vjet.

(2) Nëse personi nga paragrafi (1) i këtij neni identiteti i të cilil është zbuluar ose personi i afërt me të ka lëndime të rënda trupore ose i janë hequr ose kufizuar të drejtat të tjera të tij ose për të kanë ndodhur pasoja tjera të rënda,

kryerësi do të dënohet me burg së paku katër vjet.

(3) Me dënimin nga paragrafi (2) të këtij neni do të dënohet edhe kryerësi që me zbulimin e identitetit të personit do të pengojë ose vështirësojë dukshëm mbajtjen e procedurës penale për vepra penale për të cilat është paraparë dënim me burg prej pesë vjet ose dënim më i rëndë.

(4) Nëse për shkak të zbulimit të identitetit të personit nga paragrafi (1) të këtij neni ka ndodhur vdekja e tij ose personit të afërt me të, kryerësi do të dënohet me dënim me burg prej së paku dhjetë vjet ose me burg të përfjetshëm."

Neni 30

Titulli i nenit 375 dhe nenii 375, shlyhen.

Neni 31

Në nenin 386 në paragrafin (5) pas fjalës "neni" shtohen fjalët: "është kryer nga urrejtja ose".

Neni 32

Në nenin 400 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Ai që veprimet nga paragrafi (1) i këtij neni do t'i kryejë nga urrejtja ose me kryerjen e veprimeve nga paragrafi (1) të këtij neni do të përdhosë dy ose më tepër varreza, do të dënohet me dënim me para ose me burg deri në tri vjet".

Neni 33

Në nenin 407-a paragrafi (2) ndryshohet si vijon:
"(2) Nëse mohimi, minimizimi, aprovimi ose arsyetimi është kryer me qëllim për nxiten e urrejtjes, diskriminimit ose dhunës kundër ndonjë personi ose grupei të personave për shkak të racës, së tyre, ngjyrës së lëkurës, nacionalitetit, origjinës etnike, religionit ose bindjes, pengesës mentale ose trupore, gjinisë, identitetit gjinor, orientimit seksual dhe bindjes politike,

kryerësi do të dënohet me dënim me burg së paku katër vjet."

Neni 34

Në nenin 418-a në paragrafin (4) fjala "tetë" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Pas paragrafit (6) shtohet paragraf i ri (7), si vijon:

"(7) Nuk do të dënohet viktima e tregtisë me njerëz që ka qenë e detyruar të kryejë vepër penale ose vepër tjetër të dënueshme përderisa ka qenë viktimi, e që lidhet drejtpërdrejt me pozitën e saj si viktimi".

Paragrafi (7) bëhet paragraf (8).

Neni 35

Në nenin 418-b në paragrafin (3) fjala "tetë" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Në paragrafin (5) fjala "dhjetë" zëvendësohet me fjalën "pesë".

Në paragrafin (6) pas fjalës "heqin" pika në fund zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në pajtim me nenin 100-a të këtij kodit."

Neni 36

Në nenin 418-g pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8) si vijon:

"(8) Nuk do të dënohet fëmijë - viktimi e tregtisë me njerëz në rastet në të cilat ligji parashëh dënimin e fëmijës, kur kryerësi i veprës penale e ka detyruar të kryejë vepër penale, nëse veprimi i tij i tillë është pasojë e drejtpërdrejtë e pozitës së tij si viktimi."

Paragrafët (8) dhe (9) bëhen paragrafë (9) dhe (10).

Neni 37

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohen neni 42 i Ligjit përmbrojtjen e dëshmitarëve ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë numër 38/2005, 58/2005 dhe 71/18) dhe nenet 59 dhe 60 të Ligjit përmë akciza („Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë“ numër 32/2001, 50/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16, 171/17 dhe 120/18).

Neni 38

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në „Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë“.

4646.

Bazëska na çlenni 75, stavovi 1 e 2 od Ustavot na Republika Macedonia, prezdetatot na Republika Macedonia e prezdetatot na Sobraniot na Republika Macedonia izdavaat

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за платите на судиите,

што Собраниот на Republika Macedonia го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7560/1
28 декември 2018 година
на Republika Macedonia,
Скопје

Претседател
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател
на Собраниот на Republika
Македонија,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ

Член 1

Во Законот за платите на судиите („Службен весник на Republika Macedonia“ број 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009, 67/10, 97/10, 135/11 и 231/15) во член 7-б ставот (4) се менува и гласи:

„По донесена одлука на Судскиот буџетски совет за обезбедени финансиски средства, претседателот на судот, најдоцна до средина на месецот може да донесе решение за исплата на додаток, односно додатоци од ставот (1) од овој член на судија од судот за претходниот месец. Решението треба да содржи образложение на исполнетоста на условите за утврдување на правото на додаток.“.

По ставот (4) се додаваат три нови става (5), (6) и (7), кои гласат:

„(5) Критериумите согласно со кои се оценува исполнетоста на условите за утврдување на правото на додатоци од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за Врховниот суд на Republika Macedonia, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите и основните судови се уредуваат со акт на Судскиот совет на Republika Macedonia, по претходна согласност од министерот за финансии.

(6) Против решението на претседателот на судот од ставот (4) на овој член, судијата има право на приговор до Судскиот совет во рок од осум дена.

(7) Доколку Судскиот буџетски совет донесе одлука за обезбедување на финансиски средства за претходниот месец, а претседателот на судот не го донесе решението од ставот (4) на овој член, судијата кој смета дека ги исполнува условите за утврдување на правото на додатоци на плата има право да поднесе приговор до Судскиот совет до истекот на месецот во кој претседателот на судот требало да донесе решение.“.

Член 2

Актот од членот 7-б став (5) од овој закон, Судскиот совет ќе го донесе во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR RROGAT E GJYKATËSVE**

Neni 1

Нëe Ligjin për rrogat e gjykatësve ("Gazeta Zyrta e Republikës së Maqedonisë" numër 110/2007, 103/2008, 161/2008, 153/2009, 67/10, 97/10, 135/11 dhe 231/15) në nenin 7-b paragrafi (4) ndryshon si vijon:

"Pas vendimit të miratuar të Këshillit Buxhetor Gjyqësor për mjetet të siguruara financiare, kryetari i gjykatës, më së voni deri në mes të muajit mund të miratojë aktvendim për pagesën e shtesës, respektivisht shtesave nga paragrafi (1) të këtij neni për gjykatësin e gjykatës për muajin paraprak. Aktvendimi duhet të përbajë arsyetim për përbushjen e kushteve për përcaktimin e të drejtës së shtesës.".

Pas paragrafit (4) shtohen tre paragrafë të rinj (5), (6) dhe (7) si vijojnë:

"(5) Kriteret sipas të cilave vlerësohet plotësimi i kushteve për përcaktimin e të drejtës së shtesave nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit të tyre për Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën Administrative, gjykatat e apelit dhe gjykatat themelore rregullohen me akt të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me pëlqimin paraprak nga Ministri i Financave.

(6) Kundër aktvendimit të kryetarit të gjykatës nga paragrafi (4) i këtij neni, gjykatësi ka të drejtë për kundërshtim në Këshillin Gjyqësor në afat prej tetë ditësh.

(7) Nëse Këshilli Buxhetor Gjyqësor miraton vendim për sigurimin e mjeteve financiare për muajin paraprak dhe kryetari i gjykatës nuk e miraton aktvendimin nga paragrafi (4) i këtij neni, gjykatësi që konsideron se i plotëson kushtet për përcaktimin e të drejtës për shtesa të rrogës ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në Këshillin Gjyqësor deri në fund të muajit në të cilin kryetari i Gjykatës është dashur të miratojë aktvendim."

Neni 2

Aktin nga neni 7-b paragrafi (5) i këtij ligji, Këshilli Gjyqësor do ta miratojë ne afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi e këtij ligji.

Neni 3

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrta e Republikës së Maqedonisë".

4647.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СУДСКА СЛУЖБА**

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за судска служба,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7561/1

28 декември 2018 година

Скопје

Претседател

на Република Македонија,

д-р Грге Иванов, с.р.

Претседател

на Собранието на Република

Македонија,

м-р Талат Цафери, с.р.

ЗАКОН

**ЗА ИЗМЕНА
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СУДСКА СЛУЖБА**

Член 1

Во Законот за судска служба („Службен весник на Република Македонија“ број 43/14, 33/15, 98/15, 6/16 и 198/18), членот 69 се менува и гласи:

„Исклучителната компонента ја сочинуваат:
- додаток на плата за посебни услови за работа,
- додаток на плата за постоење на висок ризик,
- додаток на плата за доверливост и
- додаток на плата за ноќна работа, работа во смени и прекувремена работа.“.

Член 2

Насловот пред членот 70 и членот 70 се менуваат и гласат:

„Додатоци на плата

Член 70

(1) Додатоците на плата од членот 69 од овој закон меѓусебно не се исклучуваат.

(2) Вкупниот износ на висината на додатоците од членот 69 од овој закон, не може да изнесува повеќе од 35% од основната плата на судскиот службеник.

(3) По донесена одлука на Судскиот буџетски совет за обезбедени финансиски средства, претседателот на судот, најдоцна до средина на месецот може да донесе решение за исплата на додаток, односно додатоци од ставот (1) од овој член на судски службеник од судот за претходниот месец. Решението треба да содржи образложение на исполнетоста на условите за утврдување на правото на додаток.

(4) Критериумите согласно со кои се оценува исполнетоста на условите за утврдување на правото на додатоци од ставот (1) на овој член, нивната висина и начинот на утврдување за судските службеници во Врховниот суд на Република Македонија, Вишиот управен суд, Управниот суд, апелационите и основните судови се уредуваат со акт на Судскиот совет на Република Македонија, по претходна согласност од министерот за финансии.

(5) Против решението на претседателот на судот од ставот (3) на овој член, судскиот службеник има право на приговор до Комисијата формирана од претседателот на судот, која е составена од двајца судии и еден вработен во судската служба, во рок од осум дена.

(6) Доколку Судскиот буџетски совет донесе одлука за обезбедување на финансиски средства за претходниот месец, а претседателот на судот не го донесе решението од ставот (3) на овој член, судскиот службеник кој смета дека ги исполнува условите за утврдување на правото на додатоци на плата има право да поднесе приговор до Комисијата формирана од претседателот на судот, која е составена од двајца судии и еден вработен во судската служба до истекот на месецот во кој претседателот на судот требало да донесе решение.“.

Член 3

Членот 71 се менува и гласи:

„(1) Судскиот службеник има право на додаток на плата за:

- ноќна работа,
- работа во смени,
- работа за време на неделен одмор,
- работа за време на празници утврдени со закон и
- работа подолго од полното работно време.

(2) Додатокот на плата од ставот (1) алинеи 1 и 2 на овој член, судскиот службеник го остварува ако за работното место во актот за систематизација на работните места во судот е предвидено ноќна работа и работа во смени.

(3) Додатокот на плата за ноќна работа по час се вреднува во износ од 35% од износот на основната плата пресметана по час.

(4) Додатокот на плата за работа во смени по час се вреднува во износ од 5% од износот на основната плата пресметана по час.

(5) Судскиот службеник кој бил ангажиран да работи согласно со условите во ставот (1) алинеи 3, 4 и 5 на овој член има право на онолку слободни часови, односно денови, колку што бил ангажиран за работата надвор од редовното работно време.

(6) Слободните часови, односни денови, од тековниот месец, судскиот службеник ги користи до крајот на наредниот месец, по месецот во кој бил ангажиран.

(7) Доколку на судскиот службеник не му се обезбеди користење на слободни часови, односно денови согласно со ставот (6) на овој член, му се исплатува додаток на плата во износ од 35% од износот на основната плата, пресметана по час.

(8) Додатоците на плата од ставот (1) на овој член, меѓусебно не се исклучуваат.

(9) Евидентирањето на работните часови поминати на работа под услови утврдени во ставот (1) на овој член се врши согласно со закон.“.

Член 4

Актот од членот 70 став (4) од овој закон, Судскиот совет ќе го донесе во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I GJ PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIMIN GJYQËSOR

Neni 1

Në Ligjin për shërbimin gjyqësor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 43/14, 33/15, 98/15, 6/16 dhe 198/18), neni 69 ndryshohet si vijon:

“Komponentin e jashtëzakonshëm e përbëjnë:
 - shtesa e rrogës për kushte të veçanta të punës,
 - shtesa e rrogës për ekzistim të rezikut të lartë,
 - shtesa e rrogës për besueshmëri dhe
 - shtesa e rrogës për punë gjatë natës, punë në turne dhe punë jashtë orarit.”.

Neni 2

Titulli para nenit 70 dhe neni 70 ndryshohen si vijojnë:
 “Shtesat e rrogës

Neni 70

(1) Shtesa e rrogës nga neni 69 i këtij ligji nuk përjashtohen ndërmjet veti.

(2) Shuma e përgjithshme e lartësisë së shtesave nga neni 69 i këtij ligji nuk mund të jetë më shumë se 35% nga baza e rrogës së nëpunësit gjyqësor.

(3) Pas vendimit të marrë nga Këshilli buxhetor gjyqësor për mjete financiare të sigurara, kryetari i gjykatës më së voni deri në mes të muajit mund të miratojë aktvendim për pagesë të shtesës, përkatësisht shtesave nga paragrafi (1) i këtin neni nëpunësit gjyqësor nga gjykata për muajin paraprak. Aktvendimi duhet të përbajë arsyetim të plotësueshmërisë së kushteve për përcaktimin e të drejtës së shtesës.

(4) Kriteret në pajtim me të cilat vlerësohet plotësimi i kushteve për përcaktimin e të drejtës së shtesave nga paragrafi (1) i këtij neni, lartësia e tyre dhe mënyra e përcaktimit për nëpunësit gjyqësor në Gjykatën Supreme të Republikës së Maqedonisë, Gjykatën e Lartë Administrative, Gjykatën Administrative, gjykatat e apelit dhe gjykatat themelore rregullohen me akt të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë, me pëlgjim paraprak nga ministri i Financave.

(5) Kundër aktvendimit të kryetarit të gjykatës nga paragrafi (3) i këtij neni, nepunësi gjyqësor ka të drejtë përkundërshtim te Komisioni i formuar nga kryetari i gjykatës, i përbërë nga dy gjyqtarë dhe një i punësuar në shërbimin gjyqësor, në afat prej tetë ditësh.

(6) Nëse Këshilli Gjyqësor Buxhetor vendos përsigurimin e mjeteve financiare përmuajt paraprak, ndërsa kryetari i gjykatës nuk e miraton aktvendimin nga paragrafi (3) i këtij neni, nepunësi gjyqësor i cili konsideron se i plotëson kushtet përcaktimin e të drejtës përshtesa të rrogës ka të drejtë të paraqesë kundërshtim në Komisionin e formuar nga kryetari i gjykatës, i cili përbëhet nga dy gjyqtarë dhe një i punësuar në shërbimin gjyqësor deri në fund të muajit në të cilin kryetari i gjykatës është dashur të miratojë aktvendim".

Neni 3

Neni 71 ndryshon dhe vijon:

"(1) Nepunësi gjyqësor ka të drejtë përshtesa të rrogës për:

- punë gjatë natës,
- punë në turne,
- punë gjatë pushimit favor,
- punë gjatë festave të përcaktuara me ligj dhe
- punë më të gjatë se orari i plotë i punës.

(2) Shtesën e rrogës nga paragrafi (1) alineja 1 dhe 2 të këtij neni, nepunësi gjyqësor e realizon nëse përvendin e punës në aktin përsistematizim të vendeve të punës në gjykatën është paraparë punë gjatë natës dhe punë në turne.

(3) Shtesa e rrogës për punë gjatë natës për orë vlerësohet në shumë prej 35% nga shuma e rrogës themelore të rregullt të punës.

(4) Shtesa e rrogës për punë në turne për orë vlerësohet në shumë prej 5% nga shuma e rrogës themelore të përllogaritur përorë.

(5) Nepunësi gjyqësor i cili është angazhuar të punojë në pajtim me kushtet në paragrafin (1) alinetë 3, 4 dhe 5 të këtij neni ka të drejtën e numrit të orëve të lira, ose ditëve, për aq kohë sa është angazhuar përpunë Jashtë orarit të rregullt të punës.

(6) Orët e lira, përkatësisht ditët, nga muaji rrjedhës, nepunësi gjyqësorë i shfrytëzon deri në fund të muajit të ardhshëm, pas muajit në të cilin është angazhuar.

(7) Nëse nepunësit gjyqësor nuk i sigurohet shfrytëzimi i orëve të lira, përkatësisht ditëve në pajtim me paragrafin (6) të këtij neni, i paguhet shtesa e rrogës në shumë prej 35% nga shuma e rrogës bazë, të përllogaritur përorë.

(8) Shtesat e rrogës nga paragrafi (1) i këtij neni, nuk përjashtohen ndërmjet veti.

(9) Evidentimi i orëve të punës të kaluara në punë me kushte të përcaktuara në paragrafin (1) të këtij neni bëhet në pajtim me ligj. "

Neni 4

Aktin nga neni 70 paragrafi (4) i këtij ligji, Këshilli Gjyqësor do ta miratojë në afat prej një muaji nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

4648.

Brz osnova na členot 75 stavovi 1 i 2 od Ustavot na Republika Makedonija, predsedateli na Republika Makedonija i predsedateli na Sобранието на Republika Makedonija izdavaat

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за поштенските услуги,

што Собранието на Република Мakedonija го донесе на седницата одржана на 28 декември 2018 година.

Бр. 08-7562/1
28 декември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Мakedonija,
д-р **Горче Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Мakedonija,
м-р **Талат Џафери**, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ

ЗА ПОШТЕНСКИТЕ УСЛУГИ

Член 1

Во Законот за поштенските услуги („Службен весник на Република Мakedonija“ број 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16 и 64/18), во членот 92 став (1) зборовите: „до 31 декември 2018 година“ се заменуваат со зборовите: „до 31 декември 2019 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Мakedonija“.

LIGJ

ПËР НДРЫSHIMIN E LIGJIT PËR SHËRBIME POSTARE

Neni 1

Në Ligjin për shërbime postare ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 158/10, 27/14, 42/14, 187/14, 146/15, 31/16, 190/16 dhe 64/18), në nenin 92 paragrafi (1) fjalët: "deri më 31 dhjetor 2018" zëvendësohen me fjalët: "deri më 31 dhjetor 2019".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламијации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018248